



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 65802 603-1125

Четврток, 14 март 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XXX

Цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

182.

Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и член 18 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.
2. Изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во собранијата на општините во сите републики односно автономни покраини во времето од 22 до 29 април 1974 година.
3. Изборот на делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во републичките односно покраинските собранија во сите републики односно автономни покраини во времето до 10 мај 1974 година.
4. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 16 март 1974 година.
5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Бр. 020-1/74-1
12 март 1974 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

183.

Врз основа на член 11 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОБВРЗНИЦИ ШТО СЕ УПЛАТУВААТ ВО ДЕВИЗИ

Член 1

Во Уредбата за условите под кои работните организации можат да издаваат обврзници што се уплатуваат во девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/72), член 4 се менува и гласи:

„Работните организации можат да издаваат обврзници под услов девизите прибавени со издавањето на обврзници да ги држат на посебна сметка кај овластената банка, да ги користат најмногу до 80% за плаќање на опрема и резервни делови за инвестиционо одржување што ги увезуваат за сопствените потреби во согласност со про-

писите за надворешнотрговскиот и девизниот режим и преостанатиот износ да ѝ го продадат на овластената банка.“

Член 2

Во член 5 текстот по зборот: „припаѓаат“ се заменува со нов текст, кој гласи: „според член 39 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), девизите што според член 41 од тој закон може да ги купи од овластената банка, како и девизите што ќе ги купи од овластената банка но најмногу до износот што според одредбата на член 4 од оваа уредба ѝ го продава на таа банка“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако враќањето на уплатените износи и плаќањето на камата по обврзниците се врши во девизи, износите на тие девизи можат да се уплатат само на девизна сметка или на девизен штеден влог на уписникот на обврзницата.“

Член 3

Во член 7 зборовите: „Народната банка на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „народната банка на републиката или на народната банка на автономната покраина“.

Член 4

Во член 8 зборовите: „(член 60 од Законот за девизното работење)“ се заменуваат со зборовите: „кај овластената банка, а можат да ги запишуваат и со дознаки непосредно од странство“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 139
6 март 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

184.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУТУ-НОТ ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство, обработка и преработка

на тутун (во понатамошниот текст: организациите) ќе купуваат од индивидуалните производители и од граѓански правни лица тутун од родот на 1974 година по цени кои не можат да бидат пониски од:

а) за македонски ароматичен тип тутун:

1) сорти „Јака“ и „Џебал“:	Дин/kg
класа I	61,25
„ II	50,85
„ IIIa	44,95
„ IIIb	39,75
„ IVa	33,90
„ IVb	28,70
„ V	23,45
„ VI	18,90
мувлосан	14,08

2) сорта „Прилеп“:

класа I	52,15
„ II	43,00
„ IIIa	37,15
„ IIIb	32,60
„ IVa	28,05
„ IVb	23,45
„ V	19,55
„ VI	16,30
мувлосан	12,65

б) за македонски дополнителен тип тутун:

1) сорти „Јака“ и „Џебал“:

класа I	30,00
„ II	27,35
„ III	24,75
„ IV	22,15
„ V	18,25
„ VI	17,60
мувлосан	16,70

2) сорта „Прилеп“:

класа I	24,75
„ II	22,15
„ III	20,20
„ IV	18,90
„ V	16,95
„ VI	15,00
мувлосан	15,00

3) сорта „Бајина Башта“:

класа I	30,00
„ II	27,35
„ III	24,75
„ IV	18,90
„ V	15,00
„ VI	11,05
мувлосан	10,40

в) за тип тутун „Отља“:

класа I	31,30
„ II	27,40
„ IIIa	24,75
„ IIIb	22,15
„ IVa	18,90
„ IVb	16,30
„ Va	15,00
„ Vb	13,70
„ VI	11,05
мувлосан	10,40

г) за тип тутун „Просочан“:

класа I	22,15
„ II	19,55
„ III	16,95
„ IV	14,75
„ V	12,25
„ VI	9,75
мувлосан	7,80

д) за херцеговски тип тутун сорта „Равња“:

класа Ia	36,00
„ Ib	32,85
„ IIa	31,00
„ IIb	28,15
„ IIIa	26,20
„ IIIb	23,80
„ IVa	22,70
„ IVb	20,55
„ Va	19,00
„ Vb	16,75
„ VI	13,55
мувлосан	10,50

е) за босански тип тутун сорта „Равња“:

класа I	21,65
„ II	19,05
„ III	16,25
„ IV	12,95
„ V	9,75
„ VI	7,60
мувлосан	5,30

е) за војводински типови тутун „Нова Црња“, „Сегединска ружа“ и „Зрењанин“:

класа I	15,45
„ II	13,75
„ III	12,45
„ IV	11,25
„ V	10,05
„ VI	8,80
мувлосан	7,00

ж) за типови тутун „Светла Вирџинија“, „Вирџинија С-17“ и „Столац“:

класа I	27,40
„ II	24,40
„ III	21,00
„ IV	17,30
„ V	13,70
„ VI	10,90
мувлосан	7,35

з) за тип тутун „Авала“:

класа I	20,05
„ II	18,05
„ III	15,55
„ IV	14,05
„ V	11,55
„ VI	10,05
мувлосан	7,05

с) за тип тутун „Дрина“:

класа I	24,75
„ II	20,85
„ III	17,60
„ IV	14,30
„ V	12,40
„ VI	9,75
мувлосан	9,10

и) за тип тутун „Берлеј“:

класа I	20,30
„ II	18,50
„ III	16,50
„ IV	13,80
„ V	11,20
„ VI	9,05
мувлосан	7,30

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин, по избор на организацијата.

За тутунот во бали (чекии), кој претставува мешаница на две соседни класи тутун, важат минималните откупни цени за пониска класа на тутунот.

Ако тутунот во бали претставува мешаница на повеќе класи, со вештачење се утврдува средна класа и за таков тутун важи минималната откупна

цена за првата пониска класа од утврдената средна класа.

За тутунот во низи (нескалапен) важат минималните откупни цени кои за 15% се пониски од цените одредени во точка 1 од оваа одлука за ист тип, сорта и класа на тутун.

За невообичаено влажен тутун, чија невообичаена влажност е утврдена со вештачење, важат минималните откупни цени за една класа пониско, а за тутуните од најниската класа важат минималните откупни цени за мувлосан тутун.

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се преземаат без надоместок, а се признаваат во раздолжувањето само ако произлегуваат од матичен лист.

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината на овој тутун се утврдува со вештачење, и за неа важат минималните откупни цени за мувлосан тутун.

Ако песок, земја или други туѓи предмети се помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со вештачење се одбива од тежината на тутунот.

3. Организациите се должни, при преземањето на тутунот, да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните откупни цени за тутунот од родот на 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 136

6 март 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

185.

Врз основа на член 28 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 6/74), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕМА ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ГРАНКИ И ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

1. Во Одлуката за ослободување од полагање на депозити при увозот на опрема од странство на кредит за приоритетните гранки и дејности од областа на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73) точка 2 се менува и гласи:

„2. Депозитите по странските кредити од точка 1 на оваа одлука, што во смисла на Одлуката за височината на депозитот при увозот на опрема од странство на кредит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72), Одлуката за височината на депозитот по гаранциите и супергаранциите на овластените банки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72) и Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 13/68, 18/69, 53/70 и 23/71), положени пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука, им се враќаат на депонентите.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 138

6 март 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

186.

Врз основа на член 81 став 3 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО БАНКИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за условите што банките мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73 и 36/73), по точка 2а се додава нова точка 2б, која гласи:

„2б. Банките што добиле овластување за вршење на девизните работи од точка 1, односно од точка 2 на оваа одлука можат со самоуправната спогодба да ја овластат здружената банка чии се членки да ги врши сите или само одредени девизни работи во рамките на своите овластувања, или да предвидат здружената банка да може да ги врши само оние девизни работи за кои ќе добие посебна согласност, односно посебно овластување од една или од повеќе банки потписнички на самоуправната спогодба.

Овластувањето за вршење на девизните работи од став 1 на оваа точка народната банка не може да го даде ако со самоуправната спогодба од тој став не е предвидена солидарна одговорност на овластените банки потписнички на спогодбата за сите работи што здружената банка ќе ги изврши — ако генерално е овластена да ги врши работите наведени во спогодбата, односно солидарна одговорност на оние банки што на здружената банка ѝ даваат посебна согласност, односно овластување — ако здружената банка ја врши работата според посебно овластување.

Кон барањето за добивање на овластувањето од точка 1 на оваа одлука, здружената банка ѝ ја поднесува на Народната банка на Југославија, а за добивање на овластувањето од точка 2 на оваа одлука на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина, само самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка, а не мора да поднесе докази за исполнувањето на финансиските услови од точка 1, точка 2, односно точка 2а на оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 140

6 март 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

187.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската

тарифа — специфична опрема за производство на фосфорна киселина, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Двојни мембрански пумпи за дозирање хемикалии	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи изработени од висококвалитетен челик отпорен на фосфорна киселина	5
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори — дувалки за извлекување на отпадни гасови, обложени со гума, капацитет 30.000 m ³ /h	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Уреди за разладување на пулпа со испарување во вакуум, обложени и однатре со гума и обзидани со киселоотпорна тула	5
84.17/1с	Други машини, уреди и сл. за обработка на материјали, со менување на температурата Ех. — Уреди за кондензирање и пречистување на мокри флуорни гасови, обложени однатре со гума — Уреди за кондензирање и пречистување на влажни гасови по филтрирање на пулпа на фосфорна киселина, обложени однатре со гума	5
84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за отпрашување — издвојување на честици на суров фосфат од струјата на воздухот, капацитет 10.000 m ³ /h — Уреди за пречистување на флуорни гасови со распрскана вода, обложени однатре со гума — Хоризонтални обртни вакуум — филтери за филтрирање на пулпа на фосфорна киселина, со свртливи сегменти за истресување на филтратот, изработени од висококвалитетен киселоотпорен материјал, со пречник од 14 m и повеќе — Уреди за пречистување на отпадни гасови по филтрирање на пулпа на фосфорна киселина, обложени однатре со гума — Лежестеи вакуум-филтери за филтрирање тинџа на гипс, изработени од висококвалитетен челик отпорен на фосфорна киселина	5

1	2	3
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Автоматски шински ваги за дозирање на суров фосфат, капацитет од 10 до 25 t/h, со прецизност на мерење од $\pm 1\%$	5
84.56/7	Други машини за сортирање, просејување сепарација, перење, кршење и сл. Ех. Мешачи на отпадни води изработени од челик, превлечени со пластична маса	5
84.59/2ж	Други машини и механички уреди Ех. — Реактори со мешалки за разлагање на суров фосфат и пулпа од суров фосфат, обложени однатре со гума и обзидани со киселоотпорна тула — Уреди за мешање повратна фосфорна киселина, обложени однатре со гума и со обзидано дно со киселоотпорна тула — Уреди за мешање хемикалии, изработени од висококвалитетен киселоотпорен материјал, обложен однатре со гума — Уреди за претворање на хемидрихидрат во адихидрат со мешање, обложени однатре со гума и обзидани со киселоотпорна тула — Уреди за мешање гипс со вода, обложени однатре со гума и обзидани со киселоотпорна гума — Уреди за мешање силикофлуороводородна киселина, обложени однатре со гума	5

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 137
6 март 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Бнедиќ, с. р.

188.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА СО СТРАНКИ ФИРМИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. На производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа, што

се увезуваат за потребите на производителите на патнички автомобили врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација со странски фирми, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73) во 1974 и 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипни	15
87.02/1a	Патнички автомобили	
	Ех.	
	Патнички автомобили во посебно разглобена состојба: лимена школка без вградени делови (небојосана, бојосана и лакирана или не), мотор и др.	15
87.05/2	Каросерии за патнички автомобили	
	Ех.	
	Каросерии (лимени школки) за патнички автомобили без вградени делови, небојосани, бојосани и лакирани или не	15
87.06	Делови и прибор за моторните возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03	
	Ех.	
	Делови и прибор за патничките автомобили од тар. бр. 87.02/1a	15

2. Царинската стапка од точка 1 на ова решение ќе се применува исклучително на увозот што организациите на здружениот труд — производители на патнички автомобили го вршат врз основа на одобрен и регистриран договор за долгорочна производствена кооперација со странски фирми.

При царинењето на производителите од точка 1 на ова решение, кон увозната царинска декларација се прилагаат писмена изјава дека увозот се врши врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација, во која мора да биде наведен и датумот на решението за одобрувањето и за регистрацијата на договорот за долгорочна производствена кооперација, како и пријава на банката за склучената работа на увозот по основ на долгорочна производствена кооперација.

Увозот може да се врши само преку една царинарница надлежна според местото во кое се произведуваат патничките автомобили.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. н. бр. 141

6 март 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

189.

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73) во член 15 став 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „со наплата на надоместокот според проценетата вредност на предметот“.

Член 2

Во член 16 зборовите: „трошоците на сместувањето, превозот и чувањето на стоките, се заменуваат со зборовите: „надоместокот според проценетата вредност на предметот“.

Член 3

Во член 21 зборовите: „до 31 март 1974 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1974 година“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-2425/1

26 февруари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

190.

Врз основа на член 25 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите од општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 52/73), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за труд и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОПШТА УПОТРЕБА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат минималните услови во поглед на хигиенската исправност на предметите од општа употреба што можат да се пуштаат во промет во Југославија.

Член 2

Како предмети од општа употреба, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) садовите, приборот и амбалажата за животните намирници;
- 2) детските играчки;
- 3) средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото;

4) средствата за одржување на чистотата во до-
маќинството;

5) тутунските преработки.

Член 3

Одредбите на овој правилник се однесуваат и
на предметите од општа употреба што се увезуваат.

На предметите од општа употреба што исклу-
чително се наменети за извоз не се применуваат
одредбите на овој правилник.

Член 4

Одредбите на овој правилник се задолжителни
за организациите на здружен труд, за другите прав-
на лица и за граѓаните што ги произведуваат и ги
пуштаат во промет односно ги увезуваат предметите
од општа употреба од член 2 на овој правилник.

II. САДОВИ И ПРИБОР ЗА ЖИВОТНИТЕ НАМИР- НИЦИ

A. Општи услови за прометот

Член 5

Садовите и приборот за животните намирници
(во понатамошниот текст: садовите и приборот) што
се употребуваат при приготвувањето, производството,
мерењето, преработката, доработката, превозот
или употребата на животните намирници, не смеат
да бидат изработени од материјали што отпуштаат
состојки штетни по здравјето или неповолно влијаат
врз органолептичките, физичките или хемиските
својства на животните намирници и на нивното
одржување во хигиенски исправна состојба.

Покрај условите од став 1 на овој член, садови-
те и приборот наменети за преработка и држење на
лесно расипливи животни намирници не смеат да
бидат изработени од материјали што се пропусли-
ви и порозни и кои не ги штитат животните намир-
ници од неповолно надворешно влијание. Работите
и другите места на кои се составуваат две површи-
ни на таквите садови и прибор мораат да бидат за-
облени.

Член 6

Садовите и приборот мораат да имаат мазни по-
вршини без длабинати и пукнатини и мораат да
бидат изработени така што да можат лесно и ус-
пешно да се чистат, мијат и дезинфицираат.

Садовите и приборот наменети за приготвување
и издавање на храна и пијачки или за превоз на
млеко мораат да бидат изработени така што да мо-
жат со загревање да се стерилизираат. Таквите садо-
ви и прибор не смеат да се употребуваат за други
цели.

Забрането е пуштањето во промет и употребу-
вањето на садови и прибор што од внатрешната
страна се накршени, дотрасни или оштетени до таа
мерка што да можат да влијаат врз хигиенската
исправност на животните намирници односно на
здравјето на потрошувачите.

Член 7

Боите за бојосување и пигментите за превлску-
вање на садови и прибор чии бојосани површини до-
аѓаат во непосреден допир со животните намирници
не смеат да преминуваат во намирниците ниту сме-
ат да содржуваат, сметано на 1 m² бојосана повр-
шина или на 100 g сува боја, повеќе од:

- 1) 0,3 mg арсен;
- 2) 1 mg олово;
- 3) 4 mg тешки метали, вкупно.

Боите за бојосување и пигментите за превлеку-
вање на садови и прибор чии бојосани површини
не доаѓаат во непосреден допир со животните на-
мирници, мораат само во поглед на содржината на
арсен и олово да ги исполнуваат условите од став 1
на овој член.

Член 8

Лепилата, заштитните лакови и сличните по-
мошни материјали, што на садови и прибор се на-
оѓаат на места што доаѓаат во непосреден допир со
животните намирници односно на места на кои по-
стои можност да дојдат во непосреден допир со жи-
вотните намирници, мораат да ги исполнуваат усло-
вите предвидени во член 24 точ. 1, 2 и 3 од овој
правилник.

Заштитните лакови мораат цврсто да се залепат
за подлогата на садови и прибор и целосно да ја по-
криваат. Заштитните лакови мораат да бидат отпор-
ни спрема водата и животните намирници, не смеат да
се растворуваат во 3% натриум хлорид, 4% оцетна
киселина, 10% етанол, како ниту на температура на
која се врши стерилизација на производите.

Член 9

Врз садовите и приборот мора да биде втиснат
знакот на производителот кој не може да се симне
при употребата.

B. Посебни услови за прометот

1. Метални садови и прибор

Член 10

Металните садови и прибор не смеат да бидат
изработени од олово или од легури со олово ниту
од метал или легури од метал, што содржат повеќе
од 0,03% арсен.

Алуминиумот употребен за изработка на метал-
ни садови и прибор мора да биде со чистота од нај-
малку 99,0%. Алуминиумските легури употребени за
изработка на метални садови и прибор наменети за
прехранбената индустрија не смеат да содржуваат
повеќе од 0,25% цинк и 0,25% бакар.

Деловите на метални садови и прибор што не
доаѓаат во непосреден допир со животните намир-
ници можат да се изработуваат од легури што содр-
жат најмногу 10% олово, под услов тие делови да
бидат целосно покриени со превлеку од метал и од
емајл кој не содржи состојки штетни по здравјето.

Член 11

Металните садови и прибор не смеат да бидат
изработени од цинк ниту од легури што содржат
повеќе од 1% олово, повеќе од 0,03% арсен односно
повеќе од 1% кадмий.

Ако поради употребата на метални садови и при-
бор постои можност од корозија, површините на
таквите садови и прибор што доаѓаат во непосреден
допир со животните намирници мораат да бидат
заштитени хигиенски со исправни органски заштит-
ни превлеку или со метални превлеку (калаисани,
никлувани или хромирани).

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува
на металните садови и прибор за печење (тави, ска-
ри, ражни, долаци за кафе и сл.).

Член 12

Забранет е прометот и употребата на садови и
прибор произведени од бакар или од негови легури,
ако се наменети за животни намирници во течна
или во кашеста состојба.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува
на садови и прибор што се наменети за варење кафе
ако се правилно калаисани, како ниту на бакарните
казани наменети за печење ракија ако бакарот е
електролитички и ако е со чистота од најмалку
99,5%.

Член 13

За изработка на прибор за јадење не смее да се
употреби бакар и цинк, освен во легури што се
вообичаени за изработка на таквиот прибор (ново
сребро, алпак и сл.).

Приборот за јадење мора да биде изработен така што да не смее да има остри рабови (освен сечилото на нож и врвот на вилушка), а сите површини мораат да бидат целосно мазни (полирани).

Член 14

Забранет е прометот и употребата на метални садови и прибор што се покриени со превлеку од цинк, кадмиум, олово или од нивни легури.

Заштитните превлеку на метални садови и прибор мораат рамномерно да ја покриваат површината што доаѓа во непосреден допир со животните намирници и не смеат да имаат меурчиња, надигнати места и пукнатини.

За изработка на делови од метални садови и прибор што не доаѓаат во непосреден допир со животните намирници може да се употреби цинк односно кадмиум и нивни превлеку.

Член 15

Лемењето на метални садови и прибор може да се врши со калај со чистота од 97% кој не содржи повеќе од 0,03% арсен и повеќе од 0,5% олово. Лемењето на надворешните површини на метални садови и прибор може да се врши и со легура на калај и олово под услов легурата на олово да не навлегува во внатрешноста на садовите односно приборот.

2. Емајлирани садови и прибор

Член 16

За изработка на емајлирани садови и прибор мора да се употребува железен лим или леано железно.

Емајлот со кој се превлекуваат површините на садови и прибор, што доаѓаат во непосреден допир со животните намирници, не смее да содржува лесно растворливи материјали и мора да биде од таков квалитет што да се обезбеди трајност на садовите и приборот при нивната вообичаена употреба.

Површините и рабовите на емајлирани садови и прибор мораат да бидат мазни и сјајни, без меури и места на кои емајлот испукал или отпаднал.

Член 17

Емајлираните садови и прибор, при пробата извршена со варење за време од 30 минути во раствор од 4%-тна оцетна киселина, не смее да отпушта:

- 1) повеќе од 0,5 mg емајл, сметано на површина од 1 dm² на садот;
- 2) повеќе од 1 mg олово ниту повеќе од 5 mg антимон, бариум, цинк и кадмиум поединечно или вкупно, сметано на сад со зафатнина од 1 литар односно на површина од 5 dm² на садот во кој се вари.

3. Цементни садови и прибор

Член 18

Садовите и приборот од цемент или од слични порозни материјали мораат од внатрешната страна да бидат целосно заштитени со непропустливи превлеку постојани и отпорни спрема состојките на животните намирници.

Ако внатрешната страна на садови и прибор од став 1 на овој член се штити со непропустливи материјали (плочички од порцелан, стакло, вештачка маса и сл.), сета нивна површина мора да биде обложена на начин кој оневозможува создавање на пукнатини и вдлабнатини.

4. Глинени, керамички, порцелански и стаклени садови и прибор

Член 19

Глинените садови и прибор смеат да се пуштаат во промет само ако се изработени од грнчарска

глина. Готовите производи мораат по сушењето да бидат премачкани со смес за добивање глеј и печени на температура од најмалку 800°C.

По исклучок, во промет може да се пуштаат глинени садови што не се глејосани ако служат за посебно приготвување на одредени јадења и ако ги исполнуваат другите услови пропишани со овој правилник.

Член 20

Глејот на глинени, керамичките и порцеланските садови и прибор не смее да биде оштетен и не смее да се лупи од површината на садовите односно приборот.

Рабовите на глинени, керамичките, порцеланските и стаклените садови и прибор, што при употребата се принесуваат кон устата, мораат да бидат заоблени и мазни.

Член 21

Глинени садови и прибор што се глејосани и керамичките садови и прибор, наполнети со 4%-тна оцетна киселина (4 g во 100 g), не смеат за време од 24 часа на собна температура (20°C) да отпуштаат повеќе од 4 mg олово сметано на зафатнина од 1 литар, ако садот е со зафатнина поголема од 0,5 литри односно повеќе од 0,5 олово сметано на зафатнина од 100 ml ако садот е со зафатнина помала од 0,5 литри.

Порцеланските садови и прибор при пробата извршена во смисла на став 1 на овој член не смеат да отпуштаат олово.

Член 22

Глинени, керамичките и порцеланските садови и прибор можат да се бојосуваат само со бои што ги исполнуваат условите пропишани во член 7 на овој правилник.

Член 23

Украсите на емајлираните, глејосаните, глинени, керамичките, порцеланските и стаклените садови и прибор, не смеат да отпуштаат боја ниту повеќе од 5 mg олово сметано на 100 m² украсена површина, ако таа површина за време од 24 часа на собна температура се држи во воден раствор на 4%-тна оцетна киселина.

5. Садови и прибор од вештачки маси

Член 24

Вештачките маси за изработка на садови и прибор мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да не содржат материј штетни по здравјето или материј кои можат неповолно да влијаат врз органолептичките својства и составот на животните намирници;
- 2) да бидат произведени од такви материјали и во таков облик што садовите и приборот да можат едноставно и со вообичаена постапка за чистење да се одржуваат во хигиенски исправна состојба;
- 3) да не се смекнат на температура под 100°C, освен ако се наменети за изработка на цевки за водоводни уреди;
- 4) да не содржат смекнувачи врз база на трикрезилфосфат и негови хомолози;
- 5) да не содржат тешки метали ниту нивни соли над количините одредени во член 7 на овој правилник;
- 6) да не бидат бојосани со бои што не ги исполнуваат условите предвидени во член 7 на овој правилник.

Член 25

За изработка на садови и прибор што наменски доаѓаат во допир со масти или со животни намирници со голема содржина на масти или со животни намирници што на својата површина излучуваат маст, не смеат да се употребуваат поливинилхлорид,

поливинилденхлорид, поливинилацетат и на нив сродни полимери односно кополимери, што ги содржат смекнувачите од член 24 точка 4 на овој правилник, како ниту вештачки маси од полиетилен доколку тие не се каширани.

Каширањето може да се изврши со ламинат од целофан, со непропустлива хартија или со друг погоден материјал (алуминол и сл.), ако се исполнети условите предвидени во чл. 49 и 50 на овој правилник.

Член 26

За изработка на садови и прибор од вештачки маси, можат да се употребат само оние вештачки маси за кои е прибавен атест од здравствена или друга организација на здружен труд овластена за вршење анализа на предмети од општа употреба.

6. Дрвени садови и прибор

Член 27

Дрвените садови и прибор наменети за чување или превоз на поодделни животни намирници, суровини односно полупреработки, мораат да бидат изработени од целосно здраво дрво кое не одава миризба или кое на друг начин не влијае неповолно врз органолептичките својства на животните намирници.

Забрането е пуштањето во промет на садови и прибор од дрво што веќе било употребено, кое е бојосано или кое, заради спречување на гниење и сушење, е импрегнирано со хемиски средства.

Член 28

Дрвените садови и прибор можат од внатрешната страна да се заштитат со мазни и изедначени превлекуи кои во поглед на материјалите од кои се изработени мораат да ги исполнуваат условите предвидени во член 5 на овој правилник.

Член 29

Дрвените садови и прибор можат од надворешната страна да се бојосуваат со бои кои не се штетни по здравјето и кои не се симнуваат лесно при употребата, чистењето и миенето на садовите и приборот.

7. Прибор од гума

Член 30

Гумата за изработка на прибор што доаѓа во непосреден допир со животните намирници во царста или течна состојба не смее да содржи саѓи, ниту повеќе од 5 mg/kg арсен, 10 mg/kg олово, селен или телур и 3,0% цинк. Екстрактот со вода и 10%-тен етанол не смее да биде поголем од 2,0%. Екстрактот со 3%-тна оцетна киселина не смее да биде поголем од 7,0%, а разликата помеѓу екстрактот со оцетна киселина и неговиот сулфатен пепел не смее да биде поголема од 2,0%.

Гумата за изработка на прибор кој при употребата се става во устата или доаѓа во допир со устата (за цуцли, наставки на шишенца за доене и сл.), гумата за изработка на затиначи, затвораачи и вентили за садови и прибор, како и гумата за изработка на цевки на инсталации за точење на пиячки, не смее да содржува амински средства против стареење, ниту повеќе од 1,0% цинк, што се одредуваат во 4%-тен раствор на оцетна киселина во текот на 24 часа.

Член 31

Материјалите од кои се произведува гумената маса (еластимери, полимера, смекнувачи, стабилизатори и др.) мораат да ги исполнуваат условите предвидени за вештачките маси (член 24 точ. 1, 3 и 6).

Член 32

Гумените затиначи за херметичко затворање на амбалажа мораат да ги исполнуваат условите од

член 30 став 1 и од член 31 на овој правилник. Таквите затиначи не смеат да отпуштаат повеќе од 0,04% цинк екстрахиран во раствор на 4%-тна оцетна киселина за време од 24 часа на собна температура.

Затиначите од став 1 на овој член мораат да бидат доволно еластични, по површината не смеат да имаат бразди ниту дупчиња, не смеат да се смекнат ниту да имаат непријатна миризба при загревање на температура до 130°C.

Член 33

Гумениот прибор може да се бојосува со дозволени бои (член 7) со внесување на бои во гумената маса во текот на процесот на производството на гумата односно преработката на суровата гума.

Забрането е површинското бојосување на готов прибор од гума.

8. Прибор од текстил

Член 34

Приборот од текстил може да се пушта во промет само ако е изработен од нова преѓа и од текстил, што не се бојосани ниту импрегнирани со инсектициди или со други средства кои поради непријатна миризба или други својства можат неповолно да влијаат врз хигиенската исправност на животните намирници.

9. Друг прибор

Член 35

Цевчињата за вдицување на алкохолни и безалкохолни пиячки можат да бидат од вештачка маса или од слама.

Цевчињата од вештачка маса мораат да бидат изработени од материјали што ги исполнуваат условите пропишани во член 24 точ. 1, 3 и 5 на овој правилник.

Цевчињата од слама не смеат да бидат загадени со мувла и со спори и мораат да ги исполнуваат другите хигиенски услови.

Цевчињата од ст. 2 и 3 на овој член мораат да бидат пакувани така што да не постои можност од нивно загадување.

Член 36

Деловите на садови (уреди) за иситнување и мелење на животни намирници, што доаѓаат во непосреден допир со животните намирници, не смеат да бидат изработени од цинк, кадмимум, олово или нивни легури.

Член 37

Слојот на материјалите, што служи за топлотна изолација на фрижидери и на разладни уреди кои се употребуваат за превоз на изладени и длабоко смрзнати животни намирници, мора да биде целосно заштитен со непропустливи материјали.

Вештачките маси со кои од внатрешната страна се обложуваат фрижидерите и разладните уреди од став 1 на овој член, мораат да бидат без миризба.

Член 38

За зацврстување, поврзување и полнење на пукнатини на мелнички камења на површините помеѓу кои се врши мелењето, не смее да се употребува олово ниту легура што содржи повеќе од 1% олово.

III. АМБАЛАЖА ЗА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ

A. Општи услови за прометот

Член 39

Амбалажата за животните намирници (во понатамошниот текст: амбалажата) што доаѓа во непосреден допир со животните намирници, не смеат да содржат

реден допир со животните намирници мора да биде изработена од материјали што не влијаат неповолно врз органолептичките, хемиските или физичките својства на животните намирници и не смее да содржува материји кои можат да бидат штетни по здравјето.

Член 40

Материјалите употребени за лемење на амбалажа што доаѓа во непосреден допир со животните намирници мораат да ги исполнуваат условите пропишани во член 15 на овој правилник.

Член 41

Заштитниот лак на амбалажата, што на кој и да било начин доаѓа во допир со животните намирници, не смее да влијае врз зголемувањето на концентрацијата на дозволените количини тешки метали во животните намирници ниту да отпушта растворуваачи или други органски материји што се наоѓаат во составот на лакот.

Заштитниот лак од став 1 на овој член мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да не бабри, да не се лупи или да не пука при свиткување на лимот, фолиите и сл;
- 2) добро и рамномерно да се залепува за површината на амбалажата и да нема меурчиња;
- 3) да е отпорен и да не се менува на температура од 80°C до 130°C;
- 4) да нема резидуални мирисби.

Член 42

За бојосување на амбалажа чија бојосана површина доаѓа во непосреден допир со животните намирници, можат да се употребуваат бои што ги исполнуваат условите од член 7 на овој правилник.

За бојосување на амбалажата од став 1 на овој член можат да се употребат и:

- 1) бои и пигменти со бариум сулфат, кои не содржат бариум-карбонат и во вода растворливи бариумови соединенија;
- 2) бои со хромоксид;
- 3) бои произведени од бакар, цинк, калај и нивни легури (бронзени бои);
- 4) бои запечени во стаклена маса, глазури или емајл.

Ако боите од точка 4 став 2 на овој член содржат бариум и антимон, смеат да се употребуваат за бојосување на амбалажа само ако по варењето за време од еден час во воден раствор на 4%-тна оцетна киселина не биде растворен бариумот односно ако со варењето во воден раствор на 4%-тна винска киселина не биде растворен антимонот.

Член 43

Врз амбалажата мора да постои знакот на производителот.

Б. Посебни услови за прометот

1. Амбалажа од метал

Лименки

Член 44

За изработка на лименки може да се користи бел лим — електролитски и топлокалаисан, алуминиумски лим и хромиран челичен лим.

Белиот лим што се употребува за изработка на лименки не смее да содржува повеќе од 1% олово ниту повеќе од 0,03% арсен.

Алуминиумскиот лим што се употребува за изработка на лименки не смее да содржува повеќе од 0,25% бакар ниту повеќе од 0,25% цинк.

Хромираниот челичен лим што се употребува за изработка на лименки не смее да содржува повеќе од 0,03% арсен.

Калајот што се употребува за изработка на бел лим не смее да содржува повеќе од 0,5% олово или кадмиум — поединечно или вкупно ниту повеќе од 0,01% арсен.

Член 45

Надворешните и внатрешните површини на лименка мораат да бидат чисти и мазни со изедначена и непрекината превлека на калај односно на заштитен лак и не смеат да имаат гребеници, бразди, меурчиња, вдлабнатини или какви и да било други оштетувања на превлеката.

Надолжниот слој (аправатурата) на лименка мора да биде рамномерно исполнет со слој од соодветен материјал за лемење.

Легурата за лемење на надолжните изглебени споеви (лемење на надворешната страна) може да содржува до 98% олово.

Легурата на калај и олово за лемење на надолжни преклопни рабови на лименки мора да содржува 50% калај. Работ на лименки на внатрешната страна мора да се покрие со лак.

За лемење на двојни преклопни споеви на четвртаести и овални лименки (лименки за риби, decolage) може да се употреби легура од олово и калај со 50% калај.

Член 46

Лепилата што се користат за лепење на етикети и налепници на лименки, не смеат да содржуваат материји што би можеле корозивно да дејствуваат врз лимот.

Метални туби

Член 47

Металните алуминиумски туби мораат да бидат изработени од алуминиум со чистота од најмалку 99% или од алуминиумски легури.

Металните алуминиумски туби произведени од материјалите од став 1 на овој член не смеат да содржуваат повеќе од 0,1% бакар, повеќе од 0,1% цинк ниту повеќе од 0,8% железо.

Заштитниот лак со кој се превлекува внатрешната страна на метална туба мора да биде добро печен, не смее да пука при свиткување на тубата и мора да ги исполнува условите од член 41 на овој правилник.

Член 48

Затиначите на капакот на метална туба мораат да бидат изработени од материјали што не се растворуваат во содржината на тубата.

Затиначите од став 1 на овој член мораат да бидат пригодени така што целосно да го исполнуваат и покриваат дното на капакот, а при отворањето на тубата не смеат да се одвојуваат од дното на капакот.

Капакот на метална туба, заедно со затиначот, мора херметички да го затвора отворот на тубата.

Алуминиумски и други метални фолии

Член 49

Алуминиумските фолии што се употребуваат за непосредно пакување на животни намирници согласно со важечките прописи за квалитетот на поодделни животни намирници, можат да се изработуваат од алуминиум со чистота од најмалку 99%.

Алуминиумските и други метални фолии што се употребуваат за пакување на животните намирници, можат да се кашираат со специјални видови хартија и да се превлекуваат со вештачки маси што ги исполнуваат условите пропишани во член 34 на овој правилник.

Во кашираните алуминиумски фолии можат да се распоредат и алуминиумските фолии облагородени со лакови, под услов лакот што создава слој односно фолија, да ги исполнува условите од чл. 39 и 41 на овој правилник. Во таквите фолии може да се пакува чоколада, чоколадни десерти, кекс, вафел-производи и сл.

Кашираните метални фолии под нормален притисок не смеат да пропуштаат водена пара.

Маснотии и други животни намирници богати со маст и со кујнска сол не смеат да се пакуваат во некаширани односно нелакирани алуминиумски фолии.

Член 50

Лепилата што се употребуваат при изработката на каширани метални фолии мораат да бидат без миризба и не смеат да ги влажат фолиите.

Лепилата од став 1 на овој член не смеат да ги губат лепливите својства при обработката на фолиите со врела водена пара.

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на природниот восок што се употребува при каширањето на металните фолии наменети за пакување на животни намирници што по пакувањето не подлежат на термичка обработка.

Член 51

Забрането е при изработката на метални туби, алуминиумски и други метални фолии и ленти, за премачкување да се употребуваат материји кои можат неповолно да влијаат врз животните намирници.

Други видови метална амбалажа

Член 52

Млекарските канти и цистерни можат да се изработуваат од не'рфосувачки челик, бел лим, елок-сиран алуминиум и од соодветни алуминиумски легури, како и од соодветни пластични маси.

Млекарските канти и цистерни мораат да бидат изработени така што да можат лесно и успешно да се чистат, мијат и дезинфицираат.

Млекарските канти и цистерни можат да се затвораат само со капаци со затиначи што ги исполнуваат условите од член 32 на овој правилник.

Член 53

Другата метална амбалажа (сандаци, кошници, кутии, пипиња, буриња и др.) што доаѓа во непосреден допир со животните намирници мора на внатрешните површини да биде заштитена со превлека од калај или друга материја која не влијае неповолно врз органолептичките особини и хемискиот состав на намирниците.

2. Амбалажа од вештачки маси

Член 54

Вештачките маси што се употребуваат за изработка на амбалажа што доаѓа во непосреден допир со животните намирници мораат, покрај условите од член 24 точ. 1, 2, 4 и 5 на овој правилник, да ги исполнуваат и следните услови:

1) да не содржат полинила, стабилизатори, смекнувачи, бои или други во технолошкиот процес потребни материји што можат да преминат на животните намирници;

2) да не смекнуваат на температура под 100°C ако се употребуваат за изработка на амбалажа наменета за пакување на животни намирници што во

текот на технолошкиот процес се подложуваат на термичка обработка.

Член 55

Вештачките маси можат да се бојосуваат со боите предвидени во член 42 на овој правилник, како и со други органски бои што не се штетни по здравјето, под услов употребените бои да не се растворуваат при пробата извршена во врела вода и во врел раствор на 4%-тна оцетна киселина во текот на еден час, или со стоене во текот на 24 часа на собна температура.

Бојата на амбалажата од вештачки маси чија бојосана површина доаѓа во непосреден допир со животните намирници, односно бојата на ознаката на амбалажата, не смее да преминува на животните намирници.

Член 56

Амбалажата од вештачки маси што се употребува за пакување на животни намирници кои се осетливи на кислород од воздухот, или кои лесно примаат влага од воздухот и туѓи миризби, под нормален притисок не смее да пропушта водена пара.

Член 57

Амбалажата од вештачки маси во облик на Кесичиња наменета за пакување на ароматични животни намирници (кафе, црн пипер, чај, ванила и сл.) по извршеното пакување мора херметички да се затвори (со заварување и сл.).

Ароматичните животни намирници не смеат да се пакуваат во Кесичиња од чист полиетилен доколку не се каширани.

Каширањето на амбалажата од полиетилен може да се изврши со материјалите и под условите што се предвидени во член 25 став 2 и чл. 49 и 50 на овој правилник.

3. Амбалажа од хартија

Член 58

Амбалажата од хартија (пергаментна хартија, пергамин-хартија, други видови хартија за пакување, картон и др.) што при пакувањето доаѓа до непосреден допир со животните намирници, не смее да содржува повеќе од 3 mg/kg арсен, ниту повеќе од 10 mg/kg олово, како ниту повеќе од 40 mg/kg тешки метали вкупно.

Амбалажата од став 1 на овој член мора да биде без миризба.

Член 59

Ако при пакувањето доаѓаат во непосреден допир со маси од животинско или растително потекло, со други животни намирници што содржат висок процент на маст, со месо и со производи од месо, со производи од млеко и со јајца во прав, пергаментната хартија и пергамин-хартијата не смеат да содржуваат магнезиумхлорид, а други хлориди можат да содржуваат најмногу 2% (сметано како натриумхлорид).

Член 60

Пергаментната хартија, пергамин-хартијата и другите специјални видови хартија што содржат најмногу 1 грам бензоева киселина односно 1,2 грама натриумбензоат, сметано на 1 m² хартија, можат да се употребуваат за пакување на оние животни намирници на кои согласно со важечките прописи за квалитетот на намирниците смеат да им се додаваат такви конзерванси.

Хартијата од став 1 на овој член може да се употребува и за пакување на животни намирници на кои не смеат да им се додаваат бензоева киселина или натриумбензоат, под услов во намирниците што доаѓаат во непосреден допир со таквата хартија да не се докаже присуството на наведените конзерванси.

Член 61

Амбалажата од хартија што се употребува за пакување на агруми (лимон, портокали, мандарини, грејп-фрут и сл.) смее да содржува најмногу 0,8 грама дифенил, сметано на 1 m² амбалажа.

Член 62

Амбалажата од хартија што при пакувањето доаѓа во непосреден допир со животните намирници може да биде импрегнирана со парафин, со восок или со заштитен лак, кои ги исполнуваат условите пропишани во чл. 39 и 41 на овој правилник.

Член 63

Амбалажата од хартија не смее да биде бојосана, ако се употребува за непосредно пакување на маст, путер, маргарин, кајмак и други млечни производи богати со маст, како и за пакување на чоколада, какао-прав, месо, слаткарски производи, сладолед, млеко во прав, јајца во прав, производи од месо, буреќ, масно печиво и кујнска сол.

Амбалажата од став 1 на овој член на надворешната страна може да има бојосани ознаки под услов бојата да не преминува на животните намирници.

Амбалажата од хартија што се употребува за пакување на други животни намирници односно ознаките на таквата амбалажа, можат да се бојосуваат со боите предвидени во член 42 на овој правилник под услов боите да не се растворуваат во вода и во маст.

Член 64

Забрането е за пакување на животни намирници да се употребува:

- 1) влажна, измастена или извалкана хартија;
- 2) тапетна хартија;
- 3) хартија што има миризба или која ги отпушта своите состојки.

Забрането е пакувањето на животни намирници што се трошат во непреработена состојба или без отстранување на надворешниот слој да се употребува стара хартија (весници, хартија од книги или тетратки и сл.) и хартија што веќе била употребена, ако таквата хартија доаѓа во непосреден допир со животните намирници.

4. Амбалажа од стакло

Член 65

Амбалажата од стакло (шишиња, стакленки и сл.) мора да биде изработена од хомогена стаклена маса.

Површините на внатрешната страна на амбалажата од стакло мораат да бидат мазни, а горниот раб на отворот на грлото на таквата амбалажа не смее да биде остер ниту оштетен.

Член 66

За затворање на амбалажата од стакло не смее да се употребува плута што веќе била употребувана.

Затворачите за шишињата што од внатрешната страна се преовлечени со плута или со друг дозволен материјал, а кои не доаѓаат во непосреден допир со животните намирници, можат да бидат изработени од алуминиум со чистота од најмалку 98%.

Затворачите за шишињата од став 2 на овој член што се произведени од алуминиум не смеат да содржуваат силициум, манган, магнезиум и титан повеќе од 0,7%, железо повеќе од 0,8%, бакар повеќе од 0,1% ниту цинк повеќе од 0,1%.

Капчето со кое се украсува грлото на шишето со затворајќи од плута, смее да се изработува од легура на калај и олово која не содржи повеќе од 50% олово.

Член 67

Амбалажата од стакло не смее да се изработува од стаклена волна.

Забранета е употребата на амбалажа од стакло чија стаклена маса по пробата извршена со стерилизирање на температура од 121°C за време од еден час станала матна (мат).

Член 68

Амбалажата од стакло при пробата извршена со варење за време од половина час во раствор што содржи 4%-тна оцетна киселина, не смее да отпушти повеќе од 0,1 mg олово, сметано на еден литар зафатнина.

Амбалажата од стакло што служи за пакување на вино и на разни пијачки со јаглендиоксид мора да издржи внатрешен притисок од најмалку пет атмосфери, а сифонските шишња — внатрешен притисок од најмалку десет атмосфери.

Член 69

Главите на сифонските шишиња можат да бидат изработени, освен од материјалите предвидени со важечките прописи за квалитетот на алкохолните пијачки, на пивото, на безалкохолните пијачки и на сирупот, на минералните води и на содаводите, и од специјални алуминиумски легури отпорни спрема дејството на јаглен-диоксид.

5. Амбалажа од дрво

Член 70

Амбалажата од дрво (сандаци, летварки, бочви, каџи и др.) мора да биде изработена од здраво дрво (еловина, смрековина, топола, буковина, дабовина и др.) и обработена на начин што да не се предизвикува механичко оштетување на животните намирници.

Оковите на амбалажата од дрво мораат да бидат изработени така што да не нанесуваат повреди, а факалките мораат да се постават така што при пакувањето со амбалажата животните намирници да не се допираат со раце.

Член 71

Бочвите и каџите мораат од сите страни да бидат мазни и не смеат да имаат пукнатини и неравнини кои би го спречувале нивното чистење и одржување во хигиенска состојба на вообичаениот начин.

Затиначите помеѓу дагите на дното и капаците на бочвите и каџите мораат да бидат добро вградени и не смеат да пропуштаат никаква течност.

Бочвите за пиво не смеат да пропуштаат течност ниту под внатрешен притисок од две атмосфери.

Член 72

Лепилата што се употребуваат при изработката на амбалажата од дрво не смеат штетно да дејствуваат врз органолептичките особини ниту на хемискиот состав на животните намирници.

Член 73

Амбалажата од дрво не смее да се бојосува, освен ознаката на амбалажата.

Боите на ознаката на амбалажата од дрво не смеат да се растворуваат во вода и мораат да ги исполнуваат и другите услови пропишани во член 42 на овој правилник.

Ознаките на амбалажата од дрво можат да се наоѓаат само на надворешната страна на амбалажата.

Член 74

Амбалажата од дрво може да се импрегнира со парафин, восок, смола или со нивни мешаници, со лак, со превлеку од вештачки маси и со други материјали што не влијаат врз органолептичките својства на животните намирници и не се штетни по здравјето на потрошувачите.

Член 75

Амбалажата од дрво пред и по употребата мора добро да се исчисти, измие и дезинфицира.

6. Амбалажа од текстил

Член 76

Амбалажата од текстил што при пакувањето доаѓа во непосреден допир со животните намирници мора да биде изработена од таков материјал што да може лесно да се мие и дезинфицира.

Амбалажата од текстил што при пакувањето доаѓа во непосреден допир со животните намирници не смее да содржува средства за белење и импрегнирање, како ниту други материји кои можат штетно да дејствуваат врз органолептичките својства и на хемискиот состав на животните намирници.

Член 77

Амбалажата од текстил што служи за пакување на животните намирници, не смее да се бојосува, освен ознаката на амбалажата.

Боите употребени за бојосување на ознаката на амбалажата од текстил не смеат да се растворуваат во вода ниту да преминуваат на животните намирници и мораат да ги исполнуваат и другите услови пропишани во член 42 на овој правилник.

Ознаките на амбалажата од текстил можат да се наоѓаат само на надворешната страна на амбалажата.

7. Амбалажа од други материјали

Член 78

Амбалажата од порцелан, керамика, и сличен материјал не смее по држање за време од 24 часа во 4%-тен воден раствор на оцетна киселина да отпушти вкупно или поединечно повеќе од 0,1 mg арсен, олово, цинк или кадмиев, сметано на еден литар раствор на оцетна киселина.

Глеѓот на амбалажата од став 1 на овој член мора целосно да се залепува за подлогата, да биде рамномерно распореден и не смее да биде оштетен.

Член 79

За пакување на животни намирници во течна или кашеста состојба или на други животни намирници што можат да станат во реакција со глеѓ од олово, не смее да се употребува амбалажа од глина која е глеѓосана со глеѓ од олово.

Член 80

Сламата и другите материји што се употребуваат како запечатителни амбалажни материјали не смеат да бидат гнили, загадени или влажни и не смеат неповолно да дејствуваат врз органолептичките својства на животните намирници.

IV. ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

1. Општи услови за прометот

Член 81

Детските играчки можат да се изработуваат само од материјали што ги исполнуваат следните услови:

- 1) да не содржат повеќе од 0,0002% арсен;
- 2) да не содржат состојки штетни по здравјето;
- 3) да се наполно чисти — без механички загадувања.

Забрането е изработувањето на детски играчки од материјали што веќе биле употребени или од кои лесно се симнуваат влакненца.

Член 82

Играчките за доенчиња можат да се изработуваат само од материјали што можат да се дезинфицираат односно изварат, со тоа што играчката при тоа да не го менува квалитетот. Тие играчки мораат да бидат изработени така што да не можат да се голтнат и да се стават во нос или уво.

Играчките за доенчиња не смеат да бидат помали од 7 cm. Ако играчките за доенчиња се составени од повеќе делови кои можат лесно да се растават, нивниот најмал дел не смее да биде помал од 7 cm.

Член 83

Во поглед на конструкцијата, детските играчки мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да не бидат со шилест облик, ниту да имаат остри и запчести рабови кои можат да ги повредат доенчињата и малите деца;
- 2) да бидат добро измазнети и превлечени со лак односно со лак-бои (дрвени играчки или дрвени делови од играчки);
- 3) електричниот напон во играчките што се напојуваат со електрична енергија да не биде поголем од 24 V.

Член 84

Детските играчки можат да се бојосуваат со антимонсулфид, кадмиумсулфид, бариумсулфат, хромоксид и цинкоксид, како и со други неоргански бои што се содржани во маслени лакови и глазури под услов тие бои да не се растворуваат во вода, односно ниту во раствор на 4%-тна оцетна киселина по држење за време од 24 часа.

Детските играчки можат да се бојосуваат и со органски бои што го исполнуваат условот од став 1 на овој член и кои не се штетни по здравјето.

Член 85

Боите што се употребуваат за бојосување на детски играчки мораат цврсто да се залепуваат за подлогата на играчките, да бидат без миризба и не смеат да се симнуваат во текот на играта, миенето со раствори на сапун во топла вода или дезинфицирањето.

2. Посебни услови за прометот

Член 86

За изработка на метални детски играчки не смее да се употребува олово и цинк ниту легура која содржи повеќе од 1% олово.

Одредбата на став 1 од овој член во поглед на цинкот не се однесува на моделите на автомобили — детски играчки.

За лемоне на металните детски играчки не смее да се употребува легура на калај што содржи повеќе од 10% олово.

Член 87

Детските играчки од вештачки маси можат да се изработуваат само од такви маси што не содржат

како смекнувачи и емулгатори трикрезилфосфат и други органскофосфорни соединенија.

Во поглед на другите услови што мораат да ги исполнуваат вештачките маси за изработка на играчки важат одредбите на член 55 од овој правилник.

Член 88

Детските играчки од вештачки маси не смеат, по држење за време од 24 часа во 4%-тна оцетна киселина, да отпуштаат боја, ниту материјали наведени во член 84 од овој правилник.

Член 89

За изработка на детски играчки од целулоид може да се употребува само тешко запалив целулоид.

Член 90

Гумените детски играчки, покрај општите услови предвидени за производството и прометот, мораат да ги исполнуваат и условите од член 30 став 1 и член 31 од овој правилник.

Член 91

За изработка на детски играчки од текстил не смее да се употребува текстил обработен со средства што содржат арсен.

Забранета е изработката на детски играчки:

1) од текстил што лесно отпушта боја и содржи повеќе од 0,01 g алтимон, сметано на површина од 100 cm²;

2) од ткаенини, конци и плетива, што се обработени со оловни или живини соли.

Одредбите на овој став важат и за изработката на детски играчки од хартија, од пердув или од сродни материјали.

Член 92

За изработка на детски играчки од кожа или крзно може да се употребува само кожа односно крзно што претходно било подложено на сува стерилизација на температура од 140°C за време од три часа, односно на температура од 160°C за време од еден час.

Член 93

Забранета е изработката на детски играчки од стакло, порцелан, керамика или глина.

Од одредбите на став 1 на овој член се изземат цамлиите и украсните предмети (украси за елки, разни фигури и сл.), изработени од полно стакло кое при играње тешко се крши.

Член 94

Украсните предмети изработени од порцелан или керамика мораат да ги исполнуваат условите предвидени во одредбите на чл. 20, 21, 22 и 23 од овој правилник, а предметите изработени од пластични маси — условите предвидени во одредбите на член 24 од овој правилник.

Член 95

Детските играчки изработени од восок или од сличен материјал што служи за моделирање, не смеат да содржуваат растворачи ниту смекнувачи штетни по здравјето, како ниту состојки кои отпуштаат боја односно материи наведени во член 84 од овој правилник при проба извршена со држење во раствор на 4%-тна оцетна киселина, на собна температура за време од 24 часа.

Член 96

За изработка на детски играчки не смее да се употребува пиротехнички материјал од кој при играњето децата можат да се повредат.

Забранета е изработката на детски играчки од живин роданид.

Член 97

Воздушната пушка, во смисла на овој правилник, не се смета како детска играчка.

Член 98

Детските играчки што при играње се ставаат во устата и играчките за доенчиња, мораат да бидат спакувани во посебна затворена амбалажа.

Член 99

Проверувањето на механичкиот квалитет на детските играчки од гума или од вештачки маси, што се полнат со воздух (фудбалска топка, фигури на животни, појаси за пливање и сл.), во производството и прометот може да се врши само со пневматски апарат наменет за таа цел.

V. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА, ЗА НЕГА И ЗА РАЗУБАВУВАЊЕ НА ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО

Член 100

Како средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото, во смисла на овој правилник се сметаат:

1) средствата што доаѓаат во допир со слузокожата;

2) средствата што остануваат подолго време на кожата;

3) средствата што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите.

Како средства што доаѓаат во допир со слузокожата се подразбираат:

1) средствата за чистење и нега на забите и на устната шуплина;

2) средствата за разубавување и бојосување на усните и очите;

3) средствата за интимна хигиена.

Како средства што остануваат подолго време на кожата се подразбираат:

1) средствата за нега и заштита на кожата;

2) средствата за бојосување и за разубавување на лицето и телото;

3) парфемите, колонските води и другите средства за парфимирање на телото;

4) дезодорансите и антиперспирансите.

Како средства што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите се подразбираат:

1) средствата за миење и чистење на лицето и телото;

2) средствата за миење и нега на косата;

3) средствата за бричење и депилаторите;

4) средствата за бојосување и за разубавување на косата и ноктите.

Член 101

Средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување на производителот, во амбалажа која овозможува правилна употреба и ја заштитува хигиенската исправност на поодделни средства.

Член 102

Секое средство за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото што се пушта во промет мора да биде декларирано.

Декларацијата на средствата од став 1 на овој член мора да содржува назив или ознака на средството и назив или заштитен знак на производителот.

Средствата што се пуштаат во промет во оригинално збирно пакување, покрај ознаките од став 2 на овој член, мораат да содржуваат врз тоа пакување назив и седиште на производителот.

Средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото чиј резултат на дејството зависи од нивната правилна примена мораат да имаат приложено упатство за примената, а средствата што се пуштаат во промет во аеросол-пакување — и предупредување во поглед на запаливоста, експлозивноста и другите опасности што можат да настанат поради неправилно ракување при употребата.

Член 103

Средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото што содржат состојки чие дејство посебно се нагласува, врз оригиналното пакување мораат да содржуваат име и количина на тие состојки изразена во проценти или во интернационални единици. Кај аеросол-пакување количината на состојките се однесува на вкупната содржина на дозата.

Член 104

Ако со одредбите на чл. 109 и 112 од овој правилник не е одредено поинаку, средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото не смеат во еден килограм да содржуваат:

- 1) жива или кадмиум — повеќе од 0,1 mg;
- 2) арсен — повеќе од 3 mg;
- 3) олово — повеќе од 10 mg;
- 4) бариум растворлив во киселина или во вода — повеќе од 30 mg;
- 5) бизмут, хром, антимон, бакар, цинк, калај, талиум, селен или стронциум, поединечно или вкупно — повеќе од 30 mg.

Вкупната количина на материите од став 1 на овој член не смее да биде поголема од 50 mg, сметано на еден килограм средства.

Член 105

Средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото не смеат да содржат во 0,1 g или 0,1 ml средства:

- 1) *staphylococcus pyogenes*;
- 2) *Streptococcus pyogenes* и *Enterococcus*;
- 3) бактерии од родот *Proteus*;
- 4) *Pseudomonas aeruginosa* (*pyocianus*);
- 5) салмонела и шигела;
- 6) колиформни бактерии;
- 7) спори на тетанус;
- 8) габи што предизвикуваат дерматомицети и трихофитии.

Вкупниот број на бактерии во 1 g или 1 ml средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото не смее да биде поголем од 10^3 .

Член 106

Суровините и активните супстанции што се употребуваат за производство на средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото мораат да бидат без механички загадувања и во поглед на чистотата мораат да ги исполнуваат условите пропишани со Југословенската фармакопеја III односно со другите важечки прописи или стандарди.

Член 107

За конзервирање на средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото можат да се употребуваат конзервансите наведени во Листа I, која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Во листата од став 1 на овој член подрачјето на примената на конзервансите е обележано со ознаките A, B и C, и тоа:

- 1) со ознаката A која се однесува на групата на средствата што доаѓаат во допир со слузокожата;
- 2) со ознаката B која се однесува на групата на средствата што остануваат подолго време на кожата;
- 3) со ознаката C која се однесува на групата на средствата што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите.

Ако за поодделен конзерванс во Листа I е наведено подрачјето на примената под A, може да се користи и за подрачјето на примената под B и C, а ако е наведено подрачјето на примената под B може да се користи и за подрачјето на примената под C.

Член 108

За спречување на аутооксидативни процеси на масни компоненти во средствата за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото, можат да се употребуваат следните антиоксиданси:

- | | |
|---|----------|
| 1) алкил галати | до 0,15% |
| 2) нордихидрогуајаретна киселина | до 0,1% |
| 3) бутилхидроксисанисол | до 0,2% |
| 4) бутилхидрокситолуол | до 0,2% |
| 5) палмитат или олеат на аскорбинска киселина | до 0,05% |

Тоалетни сапуни и сапуни за бричење, покрај антиоксидансите од став 1 на овој член, можат да содржуваат и:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1) орто-толуилбигауанид | до 0,1% |
| 2) водено стакло | до 2,0% |

Член 109

За бојосување на средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото можат да се употребуваат боите наведени во Листа II, која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Боите наведени во Листа II се делат во група C, C ext., P и K и можат да се користат за бојосување на следните средства, и тоа:

- 1) боите од групата C — за бојосување на сите средства за одржување на личната хигиена, за нега и за разубавување на лицето и телото;
- 2) боите од групата C ext. — за бојосување на средства што остануваат подолго време на кожата и на средства што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите;
- 3) боите од групата P — за бојосување на средства што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите;
- 4) боите од групата K — како готови (супстантивни) бои за средства за бојосување на косата.

Член 110

Дозволената концентрација на бои во средствата за чистење и за нега на забите и на устната шуплина не смее да биде поголема од 250 mg боја на еден килограм средства.

Член 111

Боите од групата C не смеат да содржуваат на 1 kg боја повеќе од: 5 mg арсен, 30 mg олово, ниту повеќе од 100 mg антимон, во киселини на растоплив бариум, хром, бакар и цинк поединечно, односно не повеќе од 200 mg вкупно на еден килограм боја.

Боите од групата C ext. не смеат да содржуваат на еден килограм боја повеќе од 10 mg арсен ниту повеќе од 50 mg олово.

Боите од групите C и C ext. не смеат да содржуваат ароматски јагловодороди за повеќе од 3 кондензирани прстени, 2-аминонафталин, 4-аминодифенил

и бензидин, а други ароматски амини не повеќе од 0,20%, ако во Листа II не е одредено поинаку.

Член 112

Во производството на средства за одржување на личната хигиена, за неа и за разубавување на лицето и телото можат под одредени услови и во одредени концентрации да се употребуваат хемиски одредени материји со фармаколошко, физиолошко, хемиско или физичко дејство (активни супстанции), што се наведени во Листа III, која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Во листата од став 1 на овој член подрачјето на примената на активните супстанции е обележено со ознаките А, В и С, и тоа:

- 1) со ознаката А која се однесува на групата на средства што доаѓаат во допир со слузокожата;
- 2) со ознаката В која се однесува на групата на средства што остануваат подолго време на кожата;
- 3) со ознаката С која се однесува на групата на средства што по кратко време се отстрануваат од кожата или се користат за косата или ноктите.

Ако за поодделна активна супстанција во Листа III е наведено подрачјето на примената под А, може да се користи и за подрачјето на примената под В и С, а ако е наведено подрачјето на примената под В може да се користи и за подрачјето на примената под С.

Покрај активните супстанции од став 1 на овој член, во производството на средства за одржување на личната хигиена, за неа и за разубавување на лицето и телото можат да се употребуваат раствори на масти и масла, емулгатори, восоци, талк и други материји неопходни во технолошкиот процес на производството односно во составот на поодделни средства под услов да не се штетни по здравјето и да не влијаат неповолно врз хигиенската исправност на тие средства.

Член 113

Средствата за одржување на личната хигиена, за неа и за разубавување на лицето и телото не смеат да содржуваат хормони, антибиотици ниту радиоактивни материји.

Член 114

Средствата за одржување на личната хигиена, за неа и за разубавување на лицето и телото мораат да ја имаат следната рН вредност, и тоа:

- 1) средствата што доаѓаат исклучително во допир со слузокожата — од 4,0 до 9,0;
- 2) средствата што по кратко време се отстрануваат од кожата или косата — од 3,0 до 12,0;
- 3) средствата што остануваат подолго време на косата или ноктите — од 3,5 до 8,5;
- 4) средствата што остануваат подолго време на кожата, а служат за неутрализација на претходно употребените средства од точка 2 став 1 на овој член — од 2,5 до 12,5.

Средствата за бојосување и за разубавување на лицето и очите, млекото и кремките за чистење на лицето и пудрите за телото и за нозете можат да имаат рН вредност од 3,5 до 9,0, дезодорансите и антиперспирансите врз база на сапун — од 3,5 до 9,5, а другите средства што остануваат подолго време на кожата — од 3,5 до 7,5.

Одредбата на точка 1 став 1 од овој член не се однесува на средствата што истовремено се нанесуваат и на кожата.

Член 115

Средствата за ладна трајна ондулација, средствата за бојосување на косата и депилаторите, покрај упатство за употребата, на поединечно пакување мораат да имаат и упатство за вршење проба на преосетливост.

Средствата за ладна трајна ондулација не смеат да се пуштаат во промет ниту да се испорачуваат на потрошувачите без средства за неутрализација.

VI. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТАТА ВО ДОМАКИНСТВОТО

Член 116

Како средства за одржување на чистотата во домаќинството, во смисла на овој правилник, се сметаат:

- 1) средствата за перење и облагородување (обработка) на текстил;
- 2) средствата за миење и чистење на тврди површини;
- 3) средствата за миење и чистење на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинството;
- 4) средствата за чистење на обувки, кожени предмети и дамки од текстил;
- 5) средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството;
- 6) освежувачите за простории.

Член 117

Средствата за одржување на чистотата во домаќинството можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување на производителот, во амбалажа која овозможува правилна употреба и го заштитува квалитетот на поодделните средства.

Оригиналот пакување (збирно и поединечно) на средствата од став 1 на овој член мора да ги има следните ознаки:

- 1) назив или ознака на средствата;
- 2) назив или заштитен знак на производителот;
- 3) седиште на производителот (освен на поединечно пакување на сапун).

Ако во промет се пуштаат во аеросол-пакувања средства за одржување на чистотата во домаќинството, покрај ознаките од став 2 на овој член, мораат да имаат и предупредување во поглед на запаливоста, експлозивноста и другите опасности што можат да настанат поради неправилно ракување при употребата.

Член 118

Средствата за одржување на чистотата во домаќинството можат да бидат стабилизирани со антиоксидансите од член 108 став 1 на овој правилник, а сапунот за перење — и со антиоксидансите од член 108 став 2 од овој правилник.

Средствата од став 1 на овој член можат да бидат конзервирани со конзервансите наведени во Листа I.

По исклучок, конзервирањето на средствата од став 1 на овој член во тековна состојба може да се врши со формалин во концентрација до 1% NSNO во средството.

Член 119

Во производството на средствата за чистење на кожени предмети, обувки и дамки од текстил и на средствата за одржување на подови можат да се употребуваат боите од Листа IV и Листа V, кои се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел. Во производството на другите средства за одржување на чистотата во домаќинството можат да се употребуваат боите од Листа IV.

Покрај боите од Листа IV и Листа V во производството на средства за одржување на чистотата во домаќинството можат да се употребуваат и боите наведени во Листа II — групи С, С ext. и Р.

Член 120

Во производството на средствата за одржување на чистотата во домаќинството можат, покрај материите од член 118 и 119 на овој правилник, да се употребуваат површински активни материји, материји за врзување на јони, емулгатори и други материји неопходни во технолошкиот процес на производството односно во составот на поодделни средства, под услов да не се штетни по здравјето и да не влијаат неповолно на хигиенската исправност на средствата.

Член 121

Поединечното пакување на средствата за одржување на чистотата во домаќинството, освен сапунот за перење и средствата за чистење на обувки, мора да биде снабдено со упатство за употребата.

Упатството за употребата содржи:

- 1) податоци за потребната количина на средствата при употребата;
- 2) објаснение за начинот на употребата на средствата (исклучително во машина или и рачно, други начини на примена);
- 3) предупредување во случај на ограничена намена и други предупредувања со кои потрошувачите се упатуваат на наменската употреба на средствата.

Член 122

Средствата за одржување на чистотата во домаќинството не смеат да содржуваат цијанид, оксалат, соединенија на жива, бензол, нитробензол и орто-трикрезилфосфат.

Средствата за одржување на чистотата во домаќинството што се применуваат во облик на воден раствор не смеат да имаат рН-вредност 1⁰/₁₀-тен воден раствор повеќе од 12,5.

Член 123

Анионските површински активни супстанции во средствата за одржување на чистотата во домаќинството мораат да бидат биолошки разградливи најмалку 80%.

1. Средства за перење и облагородување (обработка) на текстил

Член 124

Средствата за перење и облагородување на текстил можат да содржуваат оптички белила под услов употребата на тие белила да не предизвикува токсично, сензибилизирачко или алергиско дејство штетно по здравјето на потрошувачите.

Член 125

Средствата за перење на текстил можат да содржуваат протеолитички ензими само во гранулиран облик.

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 на овој член не смеат да содржуваат патогени микроорганизми.

Максимално дозволеният број на спори е 10⁴ по грам на ензими.

Член 126

Поединечното пакување на средствата за перење на текстил, освен сапунот за перење, мора да има упатство за заштита на рацете, кое гласи: „По секое перење рекете да се измијат во чиста вода. Лицата со осетлива или оштетена кожа треба строго да се придржуваат кон упатството за дозирање и да избегнуваат подолг допир на рацете со раствор на средства за перење“.

Член 127

Средствата за перење на текстил што се применуваат рачно не смеат да содржуваат слободни алкалии сметани врз база на NaOH.

По исклучок сапуните за перење можат да содржуваат најмногу 0,5% слободни алкалии сметајќи врз база на NaOH.

Средствата од став 1 на овој член што содржат хипохлорити мораат врз поединечното пакување да имаат датум на производството и ознака на концентрацијата на активниот хлор, упатство за користењето на заштитните средства и ознака ОТРОВ! со мртвечка глава.

2. Средства за миене и чистење на тврди површини

Член 128

Средствата за миене и чистење на тврди површини можат да содржуваат протеолитички ензими само во гранулиран облик.

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 на овој член не смеат да содржуваат патогени микроорганизми.

Максимално дозволеният број на спори е 10⁴ по грам на ензими.

Член 129

Поединечното пакување на средствата за миене на тврди површини, освен пакувањето на кое се наоѓа предупредувањето: „Исклучително за перење во машина“, мора да има упатство за заштита на рацете предвидено во член 126 од овој правилник.

Член 130

Средствата за миене и чистење на тврди површини не смеат да содржуваат повеќе од 5% слободни алкалии сметајќи врз база на NaOH.

Ако средствата од став 1 на овој член содржат слободни алкалии сметајќи врз база на NaOH, мораат на поединечното пакување да имаат упатство за задолжителна примена на заштитните средства при употребата и предупредување: „Не смее да се употреби за миене и чистење на телото, за перење на текстил и на други на алкалии осетливи материјали“.

3. Средства за миене и чистење на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинството

Член 131

Средствата за миене и чистење на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинството можат да содржуваат протеолитички ензими само во гранулиран облик.

Протеолитичките ензими од став 1 на овој член не смеат да содржуваат патогени микроорганизми.

Максимално дозволеният број на спори е 10⁴ по грам на ензими.

Член 132

Средствата за миене и чистење на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинството, што се употребуваат во машини, смеат да содржуваат до 5% слободни алкалии сметајќи врз база на NaOH.

Средствата од став 1 на овој член мораат на поединечното пакување да имаат предупредување: „Дозволено исклучително за употреба во машини за миене на садови. Не смее да биде пристапно на децата“.

Член 133

Поединечното пакување на средствата за миене на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинството, освен пакувањето на кое се наоѓа предупредување: „Исклучително за миене во машина“, мора да има упатство за заштита на рацете предвидено во член 126 на овој правилник.

4. Средства за чистење на обувки, кожени предмети и дамки од текстил

Член 134

Средствата за чистење дамки од текстил не смеат да содржуваат тетраетиллово.

Од хлорирани органски растворувачи може да се употребува само трихлоретилен чија содржина мора да биде декларирана на поединечното пакување со видливи ознаки за предупредување на опасност и штетност по здравјето и мерки на предострожност при употребата.

Средствата за чистење на обувки и кожени предмети не смеат да содржуваат соединенија на арсен и олово ниту анилин.

5. Средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството

Член 135

Средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството можат да се пуштаат во промет во облик на прав, раствор, паста, емулзија, атракант, мамка и како аеросол-пакување.

Член 136

Поединечното пакување на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во домаќинството мора, покрај упатството за употребата од член 121 на овој правилник, да ги содржува и следните податоци:

- 1) назив и содржина на активната супстанција;
- 2) намена на средството;
- 3) начин на чувањето;
- 4) предупредување во случај на опасност и штетност по здравјето;
- 5) датум на производството и рок на употребата за средствата со ограничен рок на употреба.

Член 137

Средствата за дезинфекција во домаќинството смеат да содржуваат во одредена концентрација само дезинфициенси наведени во Листа VI, која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Средствата од став 1 на овој член што се употребуваат за дезинфекција на човечката кожа не смеат да предизвикуваат надразнувања, изгореници или воспалувања на кожата и не смеат да содржуваат живини соединенија.

Член 138

Средствата за дезинфекција на текстил со переење смеат да содржуваат оптички белила под услов употребата на тие белила да не предизвикува токсично, сензибилизирачко или алергиско дејство штетно по здравјето на потрошувачите.

Член 139

Средствата за дезинфекција на текстил со переење можат да содржуваат протеолитички ензими само во гранулиран облик.

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 на овој член не смеат да содржуваат патогени микроорганизми.

Максимално дозволеениот број на спори е 10^4 по грам на ензими.

Член 140

Поединечното пакување на средствата за дезинфекција на текстил со переење мора да има упатство за заштита на рацете предвидено во член 126 на овој правилник.

Член 141

Средствата за дезинфекција во домаќинството смеат да содржуваат во одредена концентрација са-

мо активни супстанции наведени во Листа VII а синергисти наведени во Листа VIII, кои се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Покрај активни супстанции и синергисти, средствата од став 1 на овој член смеат да содржуваат растворувачи, разблажувачи врз база на талк и други неактивни материи, како и коригенси и етерски масла.

Член 142

Средствата за дератизација во домаќинството смеат да се произведуваат само од хемиски соединенија врз база на активни супстанции на црвен морски кроид (*Scilla maritima*) — glikozida scillarina, како и кумарин и негови деривати.

Средствата од став 1 на овој член врз база на кумарин и негови деривати не смеат да содржуваат повеќе од 1% активна супстанција.

Член 143

Средствата за дератизација во домаќинството мораат да бидат со таква конзистенција и пакување што да не можат да се расипуваат, да се трошат ниту да се исипуваат.

6. Освежувачи за простории

Член 144

Освежувачите за простории можат да се пуштаат во промет во облик на таблети, парчиња, раствор и во аеросол-пакување.

VII. ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ

Член 145

Како тутунски преработки, во смисла на овој правилник, се сметаат цигарите, томпусите, сечениот (режаниот) тутун, тутунот за луле, тутунот за цвакање (цваканец) и тутунот за шмркање (бурмут).

Член 146

За производство на тутунски преработки смее да се употребува само ферментиран тутун добиен со култура на соодветни типови тутун од видот „*Nicotiana Tabacum L.*“.

За производство на тутунски преработки не смеат да се употребуваат тутунски отпадоци наменети за изработка на тутунски екстракт, суров никотин и никотин сулфат.

Тутунските преработки мувлосани до 10% и тутунските суровини што примиле непријатна миризма на мувла можат да се преработуваат под услов при фабрикацијата да минат низ фазата на технолошкиот процес на пржење односно парење.

Член 147

Тутунските преработки не смеат да содржуваат повеќе од 3 mg/kg арсен, повеќе од 10 mg/kg олово ниту повеќе од 40 mg/kg тешки метали вкупно.

Тутунот за цвакање и тутунот за шмркање не смеат да содржуваат остатоци на хемиски средства употребени за отстранување на болести и штетници на тутунот во количини поголеми од максимално дозволените според важечките прописи за максимално дозволените количини на пестициди во животните намирници.

Цигарите, томпусите, сечениот тутун и тутунот за луле не смеат во димот да содржуваат остатоци на хемиските средства од став 2 на овој член.

Член 148

Тутунските преработки не смеат да содржуваат туѓо лисје или делови од други билки и не смеат да

бидат замачкани со лепило, боја, масло или други примеси ниту смеат да се белат или бојосуваат.

Цигарите и сечениот тутун не смеат да содржуваат повеќе од 1% прав.

Член 149

Металните фолии што служат за непосредно пакување на тутунските преработки мораат да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 49 и 58 на овој правилник.

Член 150

Цигарите и сечениот тутун не смеат да содржуваат повеќе од 2,5% никотин, а другите тутунски преработки — повеќе од 3% никотин.

Цигарите и сечениот тутун што имаат декларација „малку никотин“ смеат да содржуваат најмногу 0,5% никотин, сметано на сува материја.

Тутунските преработки што имаат декларација „без никотин“ смеат да содржуваат најмногу 0,1% никотин, сметано на сува материја.

Член 151

За конзервирање на тутунски преработки, сметано на еден килограм, можат да се употребуваат:

- 1) бензоева киселина — до 1,0 грама;
- 2) естри на бензоева киселина — до 4 грама;
- 3) натриум бензоат — до 1,2 грама;
- 4) мравска киселина — до 1,5 грама.

За конзервирање на тутун за луле може да се употребува најмногу еден грам борна киселина, сметано на еден килограм и пресметано на сува материја.

За запазување на влажноста на тутунот може да се употребува најмногу 5% сорбитол, глицерол или диетилен гликол.

Член 152

Во производството на тутунски преработки не смеат да се употребуваат: тујон, кокаин, кишин, пулегон, хиперицин, цијановодородна киселина, метилнонил кетон, савтонин, ризин, квасин, агарициусна киселина, рутин, нитробензол, сафрол и сапонини.

На тутунските преработки можат да им се додаваат ароматични материји, и тоа:

- 1) кумарин — до 10 mg на еден килограм;
- 2) кофеин — до 300 mg на еден килограм;
- 3) катрани од разни видови дрвја и креозот кои немаат канцерогени полициклички ароматски јагловодороди — во количини што ги бара вообичаената производствена практика за поодделни тутунски преработки;
- 4) други ароматични материји во количина што не е штетна по здравјето на потрошувачите.

Член 153

За подобрување на согорувањето на тутунските преработки можат да им се додаваат супстанции што претставуваат природна состојка на тутунот, соединенија на калиум, натриум, калциум и магнезиум, органски киселини и азотни киселини — најмногу до 1% поединечно или вкупно.

Член 154

Лепилата што во производството на тутунски преработки се употребуваат за лепење на цигарет-хартитата и на обвивката, не смеат да содржуваат состојки штетни по здравјето на потрошувачите.

Член 155

Цигарет-хартитата не смее да содржува повеќе од 0,06% нитрат, односно хлорат, ниту смее да има непријатен вкус и миризба.

За бојосување на цигарет-хартитата и писок смеат да се употребуваат боите предвидени во одредбите на член 42 од овој правилник.

За бојосување на ознаките на цигарите можат да се употребуваат пигменти од златни ливчиња, златна бронза, железни оксиди и хидроксиди, титаноксид, калциумкарбонат или калциумсулфат.

Член 156

Забрането е пуштањето во промет на тутунските преработки;

- 1) што се мувлосани;
- 2) што се оштетени од тутунов жижок или тутунов молец;
- 3) што имаат миризба на мувла или на суров неферментиран тутун односно миризба на дозволените додатоци;
- 4) што ја загубиле аромата и карактеристичните својства на ферментиран тутун.

Член 157

Тутунските преработки мораат на оригиналното пакување да имаат декларација која содржи месец и година на производството, како и број на серијата.

Член 158

Цигарите, сечениот тутун, тутунот за луле и тутунот за шмркање се сметаат како прележани, ако од денот на нивното производство поминале повеќе од 9 месеци.

Томпусите и тутунот за цвакање се сметаат како прележани, ако од денот на нивното производство поминале повеќе од 21 месец.

Тутунските преработки од ст. 1 и 2 на овој член, по истекот на наведените рокови, не смеат да се продаваат без претходно проверување на квалитетот и без одобрение на надлежниот орган на санитарната инспекција.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 159

Производителите на предмети од општа употреба се должни своето работење да го усогласуваат со одредбите на чл. 103, 109, 112, 115, 117, 121, 126, 127, 130, 132 и 136 на овој правилник во рок од една година, а со одредбите на чл. 105 и 123 на овој правилник — во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 160

Предметите од општа употреба произведени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, односно до истекот на рокот од член 159 на овој правилник, што не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, можат да се наоѓаат во прометот најдолго една година ако се произведени односно увезени во согласност со прописите за здравствената исправност на предметите од општа употреба што важеле пред денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 161

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3875
28 декември 1973 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за труд и социјална
политика,
Абдурахим Жури, с. р.

Л И С Т А I

Реден број	Н а з и в	Хемиски состав	Подрачје на примена	Максимумно дозвољена концентрација	Забелешка
1	2	3	4	5	6
1	Ацетоксидиметилдиоксан	6-ацетокси-2, 4-диметил-т-диоксан	В	0,3%	
2	Бронопол	2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол	А В	0,02% 0,1%	
3	Естери на р-оксибензоева киселина и нивни соли	метилни, етилни, пропилни, бутилни и бензилни естери на Р-оксибензоева киселина	А В	0,3% 0,5%	вкупната концентрација на мешаницата не смее да биде поголема од 0,5%
4	Формалин	воден раствор на формалдехид со 35—40% НСНО	В	0,2%	сметано врз база на НСНО
5	Сорбинска киселина и соли	2, 4-хексадиенкарбонска киселина и соли	А	0,3%	
6	Дериват на имидазолидинил уреа	1, 1' -метиленбис /3-/3-/хидроксиметил/2, 4-диоксо 5-имидазолидинил/ /-уреа	А	0,5%	
7	1, 3, 5 — хексахидротриазин дериват	1, 3, 5 — триоксаетил хексахидротриазин	С	0,2%	
8	Натриум бензоат		А В	0,2% 0,5%	

Л И С Т А II

CI број и назив	Група	Максимумно дозволени онечистувања во чиста боја (чистота)	Максимумно дозволена концентрација
1	2	3	4
Боја: жолта и портокалова			
11920 CI-Food Orange 3	С	бис-фенилазорезорцинол најмногу 15%	
12075 CI-Pigment Orange 5	С	изветриви материи најмногу 5% сулфатен пепел 1% нерастворливо во толуен најмногу 1,5% 2,4 — динитроанилин најмногу 0,2% β — нафтол најмногу 0,2%	
13015 CI-Food Yellow 2	С	придружни бои најмногу 3,0% нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
14270 CI-Food Yellow 8	С	придружни бои најмногу 4% нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
15980 CI-Food Orange 2	С	придружни бои најмногу 4,0% нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
15985 CI-Food Yellow 3	С	придружни бои најмногу 4,0% нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
19140 CI-Food Yellow 4	С	фенилхидразин — 4 —сулфонска киселина најмногу 0,2% сулфанилна киселина најмногу 0,2% придружни бои најмногу 4,0%	

1	2	3	4
45396 CI-Solvent Orange 16	C		шминка за усни 1,0%
47005 CI-Food Yellow 13	C	моносулфонирани деривати до 38% вкупни придружни бои најмногу 4,0% од главната боја која се состои од три компо- ненти, а кои меѓусебно се разликуваат според бројот и местото на сулфонските групи	
75125 CI-Natural Yellow 27	C		
75130 CI-Natural Yellow 26	C		
75135 CI-Natural Yellow 27	C		
75300 CI-Natural Yellow 3	C		
77492 CI-Pigment Yellow 42, 43	C		
Лактофлавин	C		
Екстракт на пиперка	C		
β-апо-8'-каротенал /30/	C		
етилни естер-β-апо-8'- -на каротенска киселина	C		
Боја: црвена			
12085 CI-Pigment Red 4	C	изветриво на 135°C најмногу 5,0% хлорнитроанилин најмногу 0,2% точка на смекнување најниска 295°C	шминка за усни 3,0%
12150 CI-Food Red 16	C	придружни бои најмногу 4,0% 2-нафтол најмногу 0,2%	
12490 CI-Pigment Red 5	C	етарски екстракт најмногу 0,5% хлоранилин и диметоксихлоранилин најмногу 0,2%	
14720 CI-Food Red 3	C	придружни бои најмногу 1,0% нерастворливо во вода најмногу 0,2% интермедиери најмногу 0,5%	
14815 CI-Food Red 2	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
15525 CI-Pigment Red 68	C	етарски екстракт најмногу 0,5% 2-нафтол најмногу 0,2%	
15585 CI-Pigment Red 53	C	етарски екстракт најмногу 0,5% 2-нафтол најмногу 0,2% Lackrot-C-киселина најмногу 0,2%	
15630 CI-Pigment Red 49	C	Тобиас киселина најмногу 0,2% 2-нафтол најмногу 0,2% етарски екстракт најмногу 0,5%	
15850 CI-Pigment Red 57	C	придружни бои најмногу 4,0%	
15865 CI-Pigment Red 48	C	етарски екстракт најмногу 0,5% изомерна Lackrot C киселина најмногу 0,2% етарски екстракт најмногу 0,5%	
15880 CI-Pigment Red 63	C	Тобиас киселина најмногу 0,2% нерастворливо во вода најмногу 0,2% придружни бои најмногу 0,4%	
16185 CI-Food Red 9	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% придружни бои најмногу 0,4%	
16255 CI-Food Red 7	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% придружни бои најмногу 0,4%	
16290 CI-Food Red 8	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% придружни бои најмногу 3,0%	

1	2	3	4
45370 CI-Acid Orange 11	C	Флуоресцеин најмногу 0,1% содржина на бром: 31—35% во слободна киселина монобром соединенија најмногу 2,0%	
45380 CI-Acid Red 87	C	слободно од бром-јони содржина на бром 47,5—51,5% во слободна киселина	
45410 CI-Acid Red 92	C	слободно од бром-јони и хлор-јони содржина на бром: 36,5—40,5% во сло- бодна киселина содржина на хлор: 16—18% во слободна киселина	
45425 CI-Acid Red 95	C	слободно од јод-јони содржина на јод: 41,5—45,5% во сло- бодна киселина флуоресцеин најмногу 1,0% монојод флуоресцеин најмногу 3,0%	
45430 CI-Food Red 14	C	слободно од јод-јони и флуоресцеин придружни бои најмногу 2,0% содржина на јод: 60—61% во слобод- на киселина	
58000 CI-Mordant Red 11	C	растворливо во вода најмногу 0,5% само како калциумов, алуминиумов лак	
73360 CI-Vat Red 1	C	етарски екстракт најмногу 0,5%	
75470 CI-Natural Red 4	C		
77491 CI-Pigment Brown 6/7	C	0,4% манган	
Антоцијани и антоцијанидини	C		
Бетанин	C		
Боја: сина и зелена			
42051 CI-Food Blue 5	C	нерастворливо во вода најмногу 0,5% придружни бои најмногу 1,0%	
42053 CI-Food Green 3	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% етарски екстракт најмногу 0,2% придружни бои најмногу 1,0% интермедиери најмногу 0,5%	
42090 CI-Food Blue 2	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% етарски екстракт најмногу 0,2% придружни бои најмногу 1,0% интермедиери најмногу 0,5%	
42170 CI-Acid Green 22	C		
61565 CI-Solvent Green 3	C		
61570 CI-Acid Green 25	C		
69800 CI-Food Blue 4	C	етарски екстракт најмногу 0,2%	
75610 CI-Natural Green 3	C		
77007 CI-Pigment Blue 29	C	не смее да содржува цијаниди	
77238 CI-Pigment Green 17	C	содржина на Cr_2O_3 98—99% во врел екстракт со 0,1 n HCl не смее да се докаже 6-валентен хром	само за очна козметика
77289 CI-Pigment Green 18	C	во врел екстракт со 0,1 n HCl не смее да се докаже 6-валентен хром	само за очна козметика
77510 CI-Pigment Blue 27	C	слободно од цијановодородна киселина и во вода растворливи цијаниди	
бакров комплекс на хло- рофил и на хлорофиллин	C	јонски бакар најмногу 200 mg/kg	

1	2	3	4
Боја: виолетова, сива, црна и бела			
28440 CI-Food Black 1	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% придружни бои најмногу 15 % интермедиери најмногу 1,0%	
27755 CI-Food Black 2	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2%	
42640 CI-Food Violet 2	C	нерастворливо во вода најмногу 0,2% етарски екстракт најмногу 0,2% интермедиери најмногу 0,5% придружни бои најмногу 1,0%	
73385 CI-Vat Violet 2	C	етарски екстракт најмногу 0,5%	
75170 CI-Natural White 1	C		
77000 CI-Pigment Metal 1	C		
77002 CI-Pigment White 23, 24	C		
77005 CI-Pigment White 19	C		
77019 CI-Pigment White 20, 26	C		
77120 CI-Pigment White 21, 22, 23	C	испитување на растворлив бариум	
77163 CI-Pigment White 14	C	содржина на Bi: 79%, содржина на Cl: 13% во вода растворливи соли најмногу 0,1%	
77220 CI-Pigment White 18	C		
77231 CI-Pigment White 25	C		
77265 CI-Pigment Black 10	C		
77266 CI-Pigment Black 6 и 7	C		
77480 CI-Pigment Metal 3	C		
77499 CI-Pigment Black 11	C		
77742 CI-Pigment Violet 16	C		
77820 CI-Pigment Metal	C		
77891 CI-Pigment White 6	C		
(Carbo medicinalis)	C		
Ca, Mg, Al stearat	C		

Боја: жолта и портокалова

10316 CI-Acid Yellow 1	C ext.
11680 CI-Pigment Yellow 1	C ext.
11710 CI-Pigment Yellow 3	C ext.
13065 CI-Acid Yellow 36	C ext.
21230 CI-Solvent Yellow 29	C ext.
45350 CI-Acid Yellow 73	C ext.
47000 CI-Solvent Yellow 32	C ext.
15510 CI-Acid Orange 7	C ext.
71105 CI-Vat Orange 7	C ext.

1	2	3	4
---	---	---	---

Боја: кафеава, виолетова,
сива, црна и бела

12010	CI-Solvent Red 3	C ext.
12480	CI-Pigment Brown 1	C ext.
20170	CI-Acid Orange 24	C ext.
42535	CI-Basic Violet 1	C ext.
42555	CI-Basic Violet 3	C ext.
60725	CI-Solvent Violet 13	C ext.

Боја: сина и зелена

42045	CI-Acid Blue 1	C ext.
42080	CI-Acid Blue 7	C ext.
42735	CI-Acid Blue 104	C ext.
42755	CI-Acid Blue 22	C ext.
74160	CI-Pigment Blue 15	C ext.
74180	CI-Direct Blue 86	C ext.
	CI-Solvent Blue 35	C ext.
10006	CI-Pigment Green 8	C ext.
10020	CI-Acid Green 1	C ext.
74260	CI-Pigment Green 7	C ext.

Боја: црвена

14700	CI-Food Red 1	C ext.
45170	CI-Food Red 15	C ext.
26100	CI-Solvent Red 23	C ext.
26105	CI-Solvent Red 24	C ext.

Боја: жолта и портокалова

11730	CI-Pigment Yellow 2	P
18820	CI-Acid Yellow 11	P
21096	CI-Pigment Yellow 55	P
25220	CI-Direct Yellow 15	P
29020	CI-Direct Yellow 33	P
48055	CI-Basic Yellow 11	P
11725	CI-Pigment Orange 1	P
15970	CI-Acid Orange 12	P
21110	CI-Pigment Orange 13	P
40215	CI-Direct Orange 34, 39	P

1	2	3	4
48040	CI-Basic Orange 22	P	
69025	CI-Vat Orange 15	P	
	CI-Pigment Orange 4	P	
	CI-Pigment Orange 31	P	

Боја: црвена

14895	CI-Acid Red 7	P	
15620	CI-Acid Red 88	P	
18125	CI-Acid Violet 5	P	
18130	CI-Acid Red 155	P	
27300	CI-Acid Red 47	P	
27306	CI-Solvent Red 31	P	
28160	CI-Direct Red 81	P	
45100	CI-Acid Red 52	P	
45150	CI-Basic Red 8	P	
45160	CI-Basic Red 1	P	
45220	CI-Basic Red 50	P	
71000	CI-Vat Red 15	P	
	CI-Pigment Red 139	P	

Боја: сина и зелена

34230	CI-Direct Blue 83	P	
42140	CI-Basic Blue 5	P	
44040	CI-Basic Blue 11	P	
44045	CI-Basic Blue 26	P	
62105	CI-Acid Blue 78	P	
63010	CI-Acid Blue 45	P	
	(Бромтимолсино)	P	
42040	CI-Basic Green 1	P	
59040	CI-Solvent Green 7	P	
	(Бромкрезолзелена)	P	

Боја: кафеава, виолетова,
сива и црна

25410	CI-Direct Violet 47	P	
29125	CI-Direct 48	P	
45190	CI-Acid Violet 9	P	
61710	CI-Acid Violet 34	P	
14805	CI-Acid Brown 1	P	

1	2	3	4
20470	CI-Acid Black 1	P	
	CI-Fluorescent Whitening Agent 47	P	
	Дифенил- 4, 4-бис-стирил-2 сулфонат	P	

Боја: жолта и портокалова

	CI-Basic Yellow 13	P	
	CI-Basic Yellow 32	P	
	CI-Basic Yellow 57	P	
	CI-Solvent Yellow 25	P	
11005	CI-Disperse Orange 3	P	
14690	CI-Acid Orange 19	P	
	CI-Solvent Orange 10	P	

Боја: црвена

17070	CI-Acid Red 42	P	
60710	CI-Disperse Red 15	P	
62015	CI-Disperse Red 11	P	
	CI-Basic Red 14	P	
	CI-Basic Red 22	P	
	CI-Basic Red 76	P	
	CI-Solvent Red 7	P	
	CI-Solvent Red 97	P	

Боја: сина и зелена

34140	CI-Direct Blue 71	K	
42025	CI-Basic Blue 1	K	
61505	CI-Disperse Blue 3	K	
62500	CI-Disperse Blue 7	K	
	CI-Acid Blue 156	K	
	CI-Basic Blue 22	K	
	CI-Basic Blue 99	K	
	CI-Solvent Blue 10	K	

Боја: кафеана, виолетова, сива, црна и бела

42520	CI-Basic Violet 2	K	
61105	CI-Disperse Violet 4	K	

1	2	3	4
CI-Basic Violet 20	К		
CI-Solvent Violet 24	К		
CI-Basic Brown 16	К		
CI-Basic Brown 17	К		
17580 CI-Acid Black 31	К		
50420 CI-Acid Black 2	К		

ЛИСТА III

Реден број	Назив	Хемиски состав	Подрачје на примена	Максимално дозволено концентрација	Забелешка
1	2	3	4	5	6
1	Алантаин	2,5-диоксо-имидазолидинил- -4/-уреа	A B	0,3% 2,0%	
2	Алдиокса	алуминиумов-дихидроксид-/2- -хидрокси-4-уреидо-5-оксо- имидазолинид/	A B	0,3% 2,0%	
3	Алкил диметилбензиламони- умов сахаринат	алкил-/C ₁₂ 40%; C ₁₄ 50%; C ₁₆ 10%/ диметил-бензил-амониумов са- харинат	A B C	0,02% 0,2% 0,3%	
4	p-Алкил изохинолин бромид	p-алкил /C ₁₂ 50%; C ₁₄ 30%; C ₁₆ 17%; C ₁₈ 3%/-изохинолин-бро- мид	B C	0,2% 1,0%	
5	Алклоса	диалуминиумов-тетрахидроксид- -хлорид-/2/-хидрокси-4- -уреидо-5-оксо-имидазолинид	A B	0,3% 2,0%	
6	Алоксан	2, 4, 5, 6-тетраоксо-хексахидропи- римидин	B	5,0%	
7	Алуминиумов хидроксихло- рид	Al ₂ /OH/Cl x H ₂ O	B	20,0%	
8	Алуминиумов хидроксихло- рид пропиленгликол	Al ₂ /OH/Cl x CH ₂ /OH/-CH/OH/- -CH ₂ -CH=CH ₂	B	20,0%	
9	Алуминиумов и амониумов формотартарат		B	5,0%	
10	p-Аминобензоева киселина	4-аминобензоева киселина	B	5,0%	
11	o-, m- и p-Аминофеноли и соли		C	5,0%	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
12	Аминохидроксипуриин	2-амино-6-хидроксипуриин	A	5,0%	
13	Амонијак	воден раствор на амонијак	C	6,0% (као NH ₃)	
14	Амониумови и алкални пер- сулфати	/NH ₄ / ₂ S ₂ O ₈ ; K ₂ S ₂ O ₈ ; Na ₂ S ₂ O ₈	C	30,0%	само во сред- ства за беле- ње на коса
15	Амониумови и алкални сулфиди	/NH ₄ / ₂ S; NH ₄ HS; K ₂ S; Na ₂ S x 9H ₂ O; NaHS	C	10,0%	
16	Амониумов тиогликолат	HS-CH ₂ COO-NH ₄	C	14,0%	

1	2	3	4	5	6
17	Бензалкониев хлорид	мешаница на алкил-диметил- -бензил амониумови хлориди	A B C C*	0,05% 0,2% 0,3% 5,0%	*како анти- статик
18	Бензетониев хлорид	диметил-/2-/2-/4-/1, 1, 3, 3,-тетра- метил-бутил/-фенокси/-етокси/- -етил/-бензиламониумов хлорид	A B C C*	0,05% 0,2% 0,3% 5,0%	*како анти- статик
19	Бензилникотинат	бензилен естер на никотинска киселина	B	0,3%	
20	Бензилсалицилат	$C_{14}H_{12}O_3$	B	10,0%	
21	Бензоева киселина	C_6H_5COOH	A B	0,5% 1,0%	
22	Биотин	5-/2-оксо-хексахидро-1-Н- -тиено/3,4-д/имидазолил-/4/- -валеријанска киселина	B	0,2%	
23	Боракс	$Na_2B_4O_7 \cdot x 10H_2O$	A B C	1,0% 3,0% 40,6%	
24	Борна киселина	H_3BO_3	B C	3,0% 5,6%	не смее да се жористи во прашочни пу- дри намнети за нега на де- ца
25	Бромхлорофен	3,3'-дибром-5,5'-дихлор-2,2'- -дихидроксидифенилметан	A B	0,15% 1,0%	
26	Бутилцинамоилпируват		B	10,0%	
27	Бутилен тетраhydroфурфурал	2,3,4,5-bis-/2-бутилен/-тетра- hydroфурфурал	B	1,0%	како инсекти- фугум
28	Бутоксетол	1-хидрокси-2-бутоксиетан	C	10,0%	
29	Цетримониумов бромид	цетилтриметиламониумов бромид	B C C*	0,3% 1,0% 5,0%	*како антиста- тик
30	Цетримониумов хлорид	цетилтриметиламониумов хлорид	B C C*	0,3% 1,0% 5,0%	*како антиста- тик
31	Цинков фенолфулфонат	$Zn/C_6H_4/OH/SO_3/2 \cdot x 8H_2O$	A B	0,5% 8,0%	
32	Цинков хлорид	$ZnCl_2$	B	1,0%	
33	Цинков оксид	ZnO	A* B	20,0% 30,0%	*само во сред- ства за разу- бавување и бо- јосување на усни и очи
34	Цинк пиридинтиол	цинк-2-пиридинтиол-1-оксид	C	2,0%	
35	Цинков сулфат	$ZnSO_4 \cdot x 7H_2O$	B	1,5%	
36	Цинков сулфид	ZnS	C	40,0%	само за депи- латори
37	Цинкови комплексни ридино- леати	$/C_{12}H_{18}O_3/2Zn$	B	10,0%	

1	2	3	4	5	6
38	Циноксат	2-етоксиптил-р-метокси- цинамат	В	3,0%	
39	Дериват на адамантан	дис изомер 1-/3-хлоралил/-3,5,7- -триаза-1-азониаадамантан хло- рид	В	1,0%	
40	Диаминоанисол и сулфат		С	2,0% сметано како слободна база	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
41	о- и m-Диаминобензен; нитро деривати и соли		С	6,0% сметано како слободна база	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
42	Диаминохидроксибензен и со- ли		С	10,0% сметано како слободна база	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
43	о-, m- и p-Диаминотолуен и соли		С	10,0% сметано како слободна база	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
44	Диамониумов фосфат	/NH ₄)/HPO ₄	А В	0,5% 3,0%	
45	Дибензалазин	дибензилиденхидразин	В	5,0%	
46	Дибензтиофен		В	6,0%	
47	Дибромсалан	4,5-дибромсалициланилид	В С	1,0% 2,0%	
48	Диетилбензамид	N,N-диетилбензамид	В	12,0%	само како ин- сектифугум
49	Диетилкаприламид	N,N-диетилкаприламид	В	20,0%	само како ин- сектифугум
50	Диетилтолуамид	N,N-диетил-m-толуамид	В	30,0%	само како ин- сектифугум
51	Дифенилакрилонитрил-етил- ни естер	етилни естер 1,1'-дифенил- актилонитрилна киселина	В	5,0%	
52	Дихидроксиацетон	1,3-дихидроксиацетон	В	5,0%	
53	Дихидроксибензофенон	2,4-дихидроксибензофенон	В	5,0%	
54	Дихидроксидиметоксибен- зофенон натриумов сул- фонат	2,2'-дихидрокси-4,4'-диметокси- бензофенон-5-натриумов сулфо- нат	В	5,0%	
55	Дихлорксиленол	2,4-дихлор-3,5-диметил-фенол	В С	0,2% 2,0%	
56	Дихлорметан	CH ₂ Cl ₂	С	25,0%	само во аеро- сол — пакува- ња
57	Дихлорофен	4,4'-дихлор-2,2'-метиле- ндифенол	В С	0,5% 1,0%	
58	Диметилфталат	диметилни естер на фтална киселина	В	40,0%	само како ин- сектифугум
59	Диметилнорборнилиден пен- тенон	5-/3,3-диметил-2-норборнили- ден/-3-пентен-2-он	В	2,0%	
60	Диметилтиоуреа	H ₂ C-NH-CS-NH-CH ₃	С	8,0%	
61	Диметоксидиметилбензил- имидазолин	2-/3,6-диметокси-2,4-диметил- бензил/-2-имидазолин	В	0,05%	
62	Додицин	дедецил-ди-/аминоетил/-ами- нооцетна киселина-хлорхидрат	В	0,2%	

1	2	3	4	5	6
63	Ергокалциферол	9,10-секо-5,7,10/19',22- ергостате- траен- α -01	A B	100 единици/g 500 единици/g	
64	Ескулин	6,7-дихидрокумарин-6-глюко- зид x 1 1/2 H ₂ O	B	1,0%	
65	Естери фенил на акрилна киселина	транс-дис изомер на естери на фе- нил акрилна киселина	B	5,0%	
66	Етаноламинцитрат	2-аминоетанол-цитрат	A	7,0%	
67	Етил аминобензоат	4-аминобензоева киселина — етилни естер	B	1,0%	
68	Етилдистиламинобензоат	диетиламино-р-етилбензоат	B	1,0%	
69	Етилдиметиламинобензоат	диметиламино-р-етилбензоат	B	1,0%	
70	Етилендиаминотетраоцетна киселина и соли		B C	0,3% 1,0%	
71	Етилхексил метоксицинамат	етилхексил-р-метоксицинамат	B	5,0%	
72	Етаноламониумов тиогликолат	етаноламониумов тиогликолат со околу 4% тиогликолна кисе- лина	C	10,0%	
73	Етоксетол	1-хидрокси-2-етоксиетан	B C	5,0% 15,0%	
74	Еукалиптол	1,3,3-триметил-2-окса-бицикло- -/2,2,2/-октан	A	3,0%	
75	Фенацетин	р-етокснацетанилид	C	0,2%	само како ста- билизатор за водородов пер- оксид
76	Фенил бензилимидазол сулфо киселина	2-фенилбензилимидазол-5- сулфо киселина	B	5,0%	
77	о-Фенилфенол и натриумова сол		B	0,5%	
78	Фенил-р-диаминобензен		C	1,0%	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
79	Фенододециниумов бромид	додецил-диметил-/2-феноксие- тил/-амониумов бромид	A C	0,1% 0,3%	
80	Феноксетол	1-хидрокси-2- феноксие-тан	B	1,0%	
81	Фентихлор	bis /2-хидрокси-5-хлорфенил/- -сулфид	B	1,0%	
82	Гуаиазулен	1,4-диметил-7-изопропил-азулен	A B	0,025% 0,1%	
83	Хексахлорофен	3,3',4,4',6,6'-хексахлор-2,2'-ме- тилендифенол	B C	0,5% 0,75%	не смее да се користи во пре- парати наме- нети за деца
84	Хексаметилентетрамин	/CH ₂ / ₃ N ₄	C	4,0%	само во препа- рати за ладна трајна онду- лација
85	Хидрохинон	1,4-бензендиол	C	2,0%	само во сред- ства за бојосу- вање на коса
86	Хидрокси метилфенил бен- зотриазол	2-/2'хидрокси-5'-метилфенил/- -бензотриазол	B	0,1%	
87	Хомоментилсалицилат	C ₁₅ H ₂₆ O ₃	B	10,0%	

1	2	3	4	5	6
88	Инозитол	цис-1,2,3,5-транс-4,6-цикло-хексанхексол	В	1,0%	
89	Изооктилфенилбензофенонат	изооктилни естер 4-фенил-бензофенон-2'-карбонске киселине	В	4,0%	
90	Изотимол	изопропил-о-крезол	А	0,1%	
91	Југлон	5-хидрокси-1,4-нафтокинон	В	0,03%	
92	Калциумов хидроксид	Ca(OH) ₂	С	10,0%	само за депилатори
93	Калциумов сулфид	CaS	С	40,0%	само за депилатори
94	Калциумов тиогликолат		С	10,0%	само за депилатори
95	Калиумов хидроксид	KOH	С	само како средство за неутрализација до pH 11,0	
96	Камфор	1,7,7-триметилбицикло-/1,2,2/-хептанон-/2/	В С	3,0% 5,0%	
97	Карбамид	карбонилдиамид	А В С	3,0% 5,0% 15,0%	
98	Катехол	о-дихидроксибензен	С	0,15%	само во средства за бојосување на коса
99	Хлордиетилбензамид	о-хлор-N,N-диетилбензамид	В	12,0%	само како инсектифугум
100	Хлорфеноксетол	р-хлорфеноксетол	В	0,3%	
101	Хлорхексидин глюконат	20% раствор 5,5-di-р-хлорфенил-1,1'-хексаметилен-di-бигванид-di-глюконат	А В	0,1% 2,0%	
102	Хлорхексидин хидрохлорид	5,5'-di-р-хлорфенил-1,1'-хексаметилен-di-бигванид-хидрохлорид	А В	0,02% 1,0%	
103	Хлоркрезол	4-хлор-3-метил-фенол	В С	0,5% 2,0%	
104	Хлорксиленол	4-хлор-3,5-диметил-фенол	В С	0,5% 2,0%	
105	Хлорофен	хлор-3-хидрокси-6-дифенил-метан	С	0,2%	
106	Хлороформ	трихлорметан	А* В	4,0% 5,0%	*само во забни пасти
107	Колекалциферол	9,10-секо-5,7,10/19/-колестатриен-3-01	А В	100 единици/g 500 единици/g	
108	Лаурил пиридиниумов хлорид	додецил-пиридин хлорид	С С*	1,0% 5,0%	*како антистатик
109	Лауроилпиридоксол диацетат	2-метил-3-лауроилокси-4,5-диацетокси-метилпиридин	В	3,0%	
110	Литиумов хидроксид		С	5,0%	само за депилатори
111	Литиумов тиогликолат		С	6,0%	само за депилатори

1	2	3	4	5	6
112	Магнезиумов пероксид	мешаница од 15% магнезиумов пероксид и 85% магнезиумов оксид	A C	5,0% 10,0%	
113	Ментол	L-2-изопропил-5-метил-цикло-хексанол-/1/	A B C	1,0% 2,0% 4,0%	
114	Метилацетопиранон и соли	6-метил-3-ацетил-3,4-дихидро-2H-пирандион-/2,4/ и соли	A B	0,2% 0,5%	
115	Метилбензилиден камфор	3-/4-метилбензилиден/-камфор	B	5,0%	
116	Метилникотинат	метилни естер на никотинска киселина	B	0,3%	
117	Метилсалицилат	$C_6H_4/OH/ /COOCH_3/ /1,2/$	A	0,2%	
118	α -нафтол	$C_{10}H_8O$	C	0,5%	само во средства за бојосување на коса
119	Натриум алумохидроксид лактат	$Na_3Al_2(OH)_5Cl \cdot /CH_3CHONCOO/ x H_2O$	B	20,0%	
120	Натриумов диметоксифенил-глиоксилат	натриумова сол 3,4-диметоксифенил глиоксилна киселина	B	5,0%	
121	Натриумов дитионит	$Na_2S_2O_4$	C	0,2%	само во средства за бојосување на коса
122	Натриумов флуорид	NaF	A	0,3%	
123	Натриумов хидроксид	$NaOH$	C	само како средство за неутрализација до pH 11,0	
124	Натриумов лауроилсаркозинат		A C	3,0% 20,0%	
125	Натриумов монофлуорофосфат	Na_2PO_3F	A	1,0%	
126	Натриумов перборат	$NaBO_3 \cdot 4H_2O$	B C	8,0% 15,0%	
127	Никотинска киселина и амид	пиридин-3-карбонска киселина и амид	B	2,0%	
128	p-Нитро-о-аминофенол и соли		C	2,0% сметано како слободна база	само во средства за бојосување на коса
129	o-Нитро-p-диаминобензен		C	6,0% сметано како слободна база	само во средства за бојосување на коса
130	Нитрометан	CH_3NO_2	C	0,3%	само во аеросол-пакувања
131	Оксибензон	2-хидрокси-4-метоксибензофенон	B	3,0%	
132	Октил бициклохептен дикарбоксимид	N-октил бициклохептен дикарбоксимид	B	4,0%	само како инсектифугум
133	Пантотенска киселина, деривати и соли	D/ + /-N/ α , γ -дихидрокси- β , β -диметил бутирил/- β -аланин и деривати	A B	1,0% без ограничување	
134	Пантотенол	D/ + /2,4-дихидрокси-m-/3-хидроксипропил/-3,3-диметилбутирамид	A B	1,0% без ограничување	

1	2	3	4	5	6
135	Пиридилкарбинол	пиридил-3-метанол	A B	0,1% 0,5%	
136	Пиридоксин и соли	4,5-bis-/хидроксиметил/-2-метилпиридин-3-01 и соли	A	1,0%	
137	Полиоксиметиленгликол	полимерни дериват на формалдехид	A B	0,5% 1,0%	
138	Прегненолон ацетат	3β-хидроксис-5-прегнен-20-он-ацетат	B	0,5%	
139	Пропил-исоцинхомеронат	пиридин-2,5-дикарбонска киселина-di-n-пропилестер	B	1,0%	само како инсектифугум
140	Ретинол и палмитат	3,7-диметил-9-/2,6,6-триметил-1-циклохексенил/-2,4,6,8-нонатетраен-1-01 и палмитат	A B	1000 единици/g 5000 единици/g	
141	Резорцинол	m-дихидроксibenzen	B C	1,0% 2,0%	
142	Резорцинол ацетат	m-дихидроксibenzen ацетат, C ₈ H ₈ O ₃	C	3,0%	
143	Салицилна киселина	o-хидроксibenзоева киселина	B	2,0%	
144	Салол	фенилсалицилат	A B	2,5% 10,0%	
145	Сребрен нитрат	AgNO ₃	B C	0,5% 5,0%	
146	Стронциумов хидроксид	Sr(OH) ₂	C	10,0%	само за депилатори
147	Стронциумов сулфид	SrS	C	20,0%	само за депилатори
148	Стронциумов тиогликолат	/HS-CH ₂ -COO/4Sr	C	10,0%	само за депилатори
149	Сулисобензон	2-хидроксис-4-метоксибензофенон-5-сулфонска киселина	B	5,0%	
150	Сулфур (таложен и колоиден)	S	B C	2,0% без ограничувања	
151	Тетрабромортотокрезол	тетрабромметилфенол (1,2)	B C	1,0% 2,0%	
152	Тетрахидроксibenзофенон	2,2',4,4'-тетрахидроксibenзофенон	B	5,0%	
153	Тимол	2-изопропил-5-метилфенол	A B	0,1% 0,3%	
154	Тиогликолна киселина	меркаптооцетна киселина	C	11,0%	
155	Тиомлечна киселина	тиооксипропионска киселина	C	8,0%	
156	Тирам	di-/диметилтиокарбамоил/-дисулфид	C	2,0%	
157	Токоферол	DL-2,5,7,8-тетраметил-2-/4,8,12-триметилтридецил/-хроман-6-01	A	2,0%	
158	Талазолин хидрохлорид	2-бензил-4,5-имидазолин хидрохлорид	B	2,5%	
159	Тосилхлорамид-натриум	p-толуенсулфонхлорамид-натриум	B	0,2%	
160	Трибромсалан	3,4',5-трибромсалициланилид	B C	1,0% 2,0%	

1	2	3	4	5	6
161	Трибутил калаен бензоат	$/\text{CH}_3/\text{CH}_2/3/3 = \text{Sn}-\text{OOC}-\text{C}_6\text{H}_5$	В	0,016%	
162	Трифлуорметилдихлоркарбанилид	3-трифлуорметил-4,4'-дихлор-карбанилид	В С	0,5% 1,0%	
163	Трихлокарбан	3,4,4'-трихлор карбанилид	В С	1,0% 2,0%	
164	Трихлоретан	1,1,1-трихлоретан	С	25,0%	само во аеро-сол — пакувања
165	Трихлорхидроксифенил-етер	2,4,4'-трихлор-2'-хидроксифенилетер	В С	0,2% 1,0%	
166	Трихлорметилтиотетрахидрофталимид	N-трихлорметилтио-1,2,3,6-тетрахидрофталимид	В С	0,5% 1,0%	
167	Трихлорсалициланилид	3',4',5-трихлорсалициланилид	В	0,5%	
168	Ундециленмоноетаноламид	N- β -хидроксиетил/-ундео-10-енамид	В С	1,0% 2,0%	
169	Ундециленмоноетаноламид-сулфосукцин-натриум	натриумова сол на сулфосукцинат на ундециленски моноетаноламид	С	4,0%	
170	Ундециленполидиетаноламид	полидиетаноламид на ундециленска киселина	В С	2,0% 5,0%	
171	Витамин F	мешаница на линолна киселина и на линоленска киселина	В	2,0%	
172	Водородов пероксид	воден раствор од 30 тежински % H_2O_2	А В С	0,5% 4,0% 12,0%	изразено како H_2O_2

ЛИСТА IV

Реден број	СИ број	Назив
1	2	3
1	11665	Pigment Yellow 4
2	11680	Pigment Yellow 1
3	11710	Pigment Yellow 3
4	11725	Pigment Orange 1
5	12775	Pigment Green 10
6	14260	2-/p-аминоаналино/ — 5-нитробензен сулфонска киселина
7	19140	Food Yellow 4
8	71105	Vat Orange 7
9	12085	Pigment Red 4
10	12420	Pigment Red 7
11	12490	Pigment Red 5
12	15525	Pigment Red 68
13	15850	Pigment Red 57

1	2	3
14	15865	Pigment Red 48
15	17995	Acid Red 113
16	18050	Acid Red 1
17	45170	Basic Violet 10
18	73360	Vat Red 1
19	77120	Pigment White 21, 22, 23
20	77226	Pigment Black 6, 7
21	77947	ZnO Pigment White 4
22	10006	Pigment Green 8
23	42085	Acid Green 3
24	42045	Acid Blue 1
25	61570	Acid Green 25
26	61585	Acid Blue 80
27	63000	Acid Blue 43
28	74100	Pigment Blue 16
29	74140	Vat Blue 29
30	74160	Pigment Blue 15
31	74180	Direct Blue 86
32	74255	Pigment Green
33	74260	Pigment Green 7
34	77007	Pigment Blue 29
35	77288	Pigment Green 17
36	77289	Pigment Green 18

ЛИСТА V

Реден број	CI број	Назив
1	2	3
1	12700	Solvent Yellow 16
2	26110	Solvent Red 25
3	12010	Solvent Red 3
4	50415	Solvent Black 5
5	50415 B	Solvent Black 7
6	77266	Carboadsorbent
7	—	Pigment Yellow 83
8	—	Solvent Brown 37
9	18690	Solvent Yellow 82
10	—	Solvent Orange 54
11	12716	Solvent Red 122
12	—	Оксиди на железо

ЛИСТА VI

Реден број	Назив	Хемиски состав	Максимално дозволена концентрација
1	2	3	4
1	Иргасан DP 300	2, 4, 4'-трихлор-2'хидрокси-дифенилетар	1%
2	Темасепт I	4,5-дибромсалициланилид и 3, 4,5-трибромсалициланилид во однос 1:1	2%
3	Темасепт II	95% 3, 4, 5-трибромсалициланилид и 5% 3, 5-дибромсалициланилид	1%
4	Santophen	орто-бензил-пара-хлорфенол	10%
5	Sokalan DIN, CDB, FI-Chlor и др.	изоцијанурна киселина односно Na- и K-изоцијанурат	20%
6	Цароат и др.	моноперсулфатни соединенија	10%
7	Формалин	формалдехид (35%-тен раствор)	3%
8	Fungitex B, Dehyquart A/C, LDB, LT/, Бензалкон A, Hyamine и др.	кватерни амониумови соединенија	5%
12	Диазинон	диетил-/изопропил-метил-/пиримидил-/тиофосфат	25%
13	Јодфенфос	2,5-дихлор-4-јодфенил-о, о-диметил-тиофосфат	2%
14	Хлорпропилат	пропил-естер 4,4'-дихлорбензилна киселина	5%
15	Диметоат	о, о-диметил-S-/N-метилкарбамоил-/метил-/фосфородитиоат	0,5%
16	Диноцап (Каратан)	2-/1-метил-п-хептил-/4,6-динитрофенил-кротонат	1,2%
17	Дихлон	2,3-дихлоро-нафтохинон	0,5%
18	Monocrotofos	о, о-диметил-о-/3-метил-cis метилкротонамид-/фосфат	2%
19	Додине	п-додецил-гуанидинацетат	1%
20	Фелпет	п-/трихлорметил-/тиофталимид	10%
21	Металдехид	метацеталдехид	6%
22	Диоксакарб	2-/1,3-диоксолан -2-и 1-/фенил-метилкарбомат	0,5%
23	Сулфур	сулфур	25%

ЛИСТА VII

Реден број	Назив	Хемиски состав	Максимално дозволена концентрација
1	2	3	4
1	Пиретрин I и II	природен инсектицид	0,5%
2	Неопинамин	синтетски пиретрин	0,5%
3	Alletrin	синтетски пиретрин	0,5%

1	2	3	4
4	Метоксихлор	1,1 di-/p-метоксифенил/-2,2,2-три-хлоретан	10%
5	DDVP	диметил-дихлор-винил-фосфат	0,8%
6	DDT	дихлордифенилтрихлоретан	5—10%
7	Малатион	диметил-дикарботокси-дитиофосфат	5%
8	Стробане	хлориран продукт на терпен	2%
9	Токсафен	полихлоркамфен	2%
10	Fenbthlorfos (Ronnell)	o,o-диметил-o-/2,4,5-трихлор-фенил/-тионофосфат	3%
11	Линдан	гама изомер хексахлорциклохексан	10%

ЛИСТА VIII

Реден број	Назив	Хемиски состав	Максимално дозволена концентрација
1	2	3	4
1	Пиперонилбутоксид	пиперонилбутоксид	5,0%
2	Тропитал	—	5,0%
3	Sulfoxide	1,2- метилендиокси-4 /2-/-оксисулфинил/пропил/бензен	5,0%
4	MGK-264	N-/2-етилхексил/-бицикло /2,2,1/-5-хептен-2,3-дикарбоксимид	5,0%

191.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/74 и 11/74) во точка 2 се додава нов оддел со осум нови редни броеви, кои гласат:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
		2) Стоки за широка потрошувачка:	
1	04.03/1	Путер, свеж	7.600 тони
2	04.04/1a	Сирење качкавал	

1	2	3	4
	04.04/1б	Сирење трапист	
	04.04/1в	Сирење ементалер	
	04.04/1д	Сирење топено	
	04.04/1г	Сирење друго	
		Вкупно сирења	1.000 тони
3	09.01/1a	Кафе сурово во зрно	
	09.01/1б	Кафе пржено или мелено	
		Вкупно кафе	45.000 тони
4	10.01/1б-2	Пченица, друга	264.000 тони
5	10.06/1a-2	Ориз во лушпа, друг	
	10.06/1б	Ориз излупен	
	10.06/2a	Ориз глазиран или полиран	
		Вкупно ориз	25.000 тони
6	15.01/1a	Свинска маст, сурова	
	15.01/1б	Свинска маст, пресувана	
	15.01/1в	Сало топено	
		Вкупно свинска маст	5.000 тони
7	17.01/1	Шеќер суров	
	17.01/2a	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, рафиниран	
	17.01/2б	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, кандиран	
		Вкупно шеќер	130.000 тони
8	25.01/3	Морска сол	26.000 тони“.

2. По точка 4 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„4а. По исклучок од одредбата на точка 4 од оваа наредба, а во смисла на точка 4 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, носител на контингентот за увоз на стоките од точка 2 под 2 ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

4б. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи како носител на контингентот за увоз на стоките од точка 4а на оваа наредба, ќе го изврши увозот на тие стоки според постапката утврдена во точка 5 став 1 на Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, во смисла на точка 5 став 2 на Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, увозот на кафе ќе го обуслови со извоз на стоки во земјите од кои се увезува кафето, освен ако во тие земји постојат расположиви средства за плаќање остварени со извоз на југословенски стоки.“

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 13003
5 март 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

192.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИН- ТЕТИЧКО ПОЛИАКРИЛНИТРИЛНО ВЛАКНО — МАЛОН

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за синтетичко полиакрилнитрилно влакно — МАЛОН, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени за наведените производи така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за:

	Дин/kg
1) штапел 2 и 3 ден.	31,00
2) штапел 4,5 ден.	31,00
3) штапел 6,9 и 15 ден.	31,00
4) НВ штапел и филament лента	35,00
5) отпадок од лента	15,00
6) отпадок од топс	20,00
7) чешлан топс	45,00
8) нечеслан и НВ топс	42,00
9) додатоци за бојосување.	
а) светли нијанси	6,00
б) средни нијанси	8,50
в) темни нијанси	11,00

Цените од став 1 на оваа точка важат со задржување на постојните услови на продажбата, со тоа што производителските организации на здружениот труд не мораат повеќе да одобруваат супер работ.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 33/2 од 5 март 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: ОХИС — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи — потрошувачи назначени во посебниот прилог кон Спогодбата што се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за танин, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ- ТЕ ЦЕНИ ЗА ТАНИН

Во точка 1 во одредбите под 1 и 2 наместо зборовите: „дин/kg“ треба да стои: „дин/fkg“.
Од Стопанската комора на Југославија, Белград,
7 март 1974 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Хасанагић Омера Шефкет, Максимовић Тадије Владимир, Пурић Светолика Светислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андрејевић Драгољуба Миодраг, Арамбашић Крсте Владислав, Бачанин Трифуна Давид, Богичевић Тихомира Тодор, Бојовић Милосава Владислав, Бошковић Владимира Живојин, Тирић Стевана Милан, Дивац Раденка Милојица, Дивац Рада Слободан, Дробњак Милана Перо, Ђорђевић Живадин Мирослав, Гавриловић Михајла Љубица, Гоголић Јусуфа Мехмед, Хасанагић Омера Шукрија, Кулиновић Мује Мехмед, Лукановић Благоја Живко, Максимовић Божицаре Првослав, Мишовић Светислава Радмило, Милосављевић Миладина

Милорад, Миловановић Симе Божидар, Милутиновић Митра Милоје;

Николић Василија Миладин, Огњановић Петра Ратомир, Поповић Милосава Јевросим, Радивојевић Петра Драгић, Радојковић Божидача Богољуб, Радосављевић Радисава Миодраг, Савић Милана Љубо, Сретеновић Милоша Драгољуб, Стефановић Радисава Милијан, Стефановић Будимира Славко, Стојковић Ставре Борисав, Шарак Меџа Хајдо, Тодорић Светозара Живота, Варјачић Симеуна Петар, Васиљевић Василија Томислав, Вићентијевић Радисава Љубиша, Вранић Љубомира Јован, Вук Мује Ђамил, Живојиновић Чедомира Драгутина;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баталић Јована Аранђел, Дамњановић-Милутиновић Милорада Милосава, Бајић Момчила Славенко, Јовановић Светислава Живојин, Лађарски Радована Иван, Лисица Трифуна Драгослав, Проквић Милоја Томислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алемпијевић Станислава Живадин, Алић Ибре Ибрица, Алић Суље Рамиз, Анђелковић Животе Борисав, Анђелковић Бранка Драгослав, Антонијевић Василија Градимир, Аврамовић Новице Владо, Басарић Милана Рајко, Бешлић Драгутина Миљко, Бјелић Ђорђа Богомир, Бјелић Ђорђа Милутин, Благојевић Драгољуба Божидар, Бошковић Станимира Живан, Божић Ђорђа Владимир, Божовић Бранка Миролуб, Џинцовић Саве Александар, Џрнчевић Омера Хасиб, Чаровић Богосава Александар, Ђирић Јордана Јеленко, Ђировић-Лукић Милића Ковилка;

Даутовић Ибре Мурат, Дедагић Наила Бешир, Десница Ђуре Милан, Дојчиновић Манојла Нада, Дондур Трифуна Мирко, Драгојловић Срете Милорад, Ђоковић Антонија Михајло, Ђорђевић Милана Драгољуб, Ђорђевић Чедомира Драгослав, Ђорђевић Николе Милорад, Ђурић Радована Радомир, Ђуровић Милојице Љубомир, Гавриловић Борисава Радован, Гибашица Јакупа Медо, Голић Цветка Милош, Гордић-Марјановић Милована Миланка, Грбовић Велимира Предраг, Грујићић Гојка Јован, Хаџовић Мује Сулејман, Хасанбеговић Ахмета Мухамед, Хриџак-Калајић Николе Марија, Хулић Хасана Садо, Хусовић Назифа Реџеп;

Игњатовић Милована Добришоје, Илић-Симоновић Радоја Винка, Ивановић Светислава Александар, Јаковљевић Јакова Јоле, Јањић Петра Милош, Јекић Радомира Милаштин, Јевтовић Драгомира Миладин, Јевтовић Михаила Милентије, Јевтовић Петра Здравко, Јоковић Велимира Живојин, Јовановић Митра Драгољуб, Јовановић Живана Миломир, Јовановић Љубомира Петар, Јовановић Радомира Војислав, Јовичић Милосава Живомир, Јовић Војислава Драгутина, Јововић Рудија Мирјана, Катанић Михајла Светислав, Кочевевић Адила Фикрет, Којадиновић Петра Ђурђија, Кубуровић Новака Рафаило, Кукић Смаила Шериф, Кулић Меџа Хусо, Куртић Јована Симеун;

Лучић Милосава Бошко, Лукић Животе Љубомир, Лукић Владисава Милинко, Љубомировић Милана Милорад, Манојловић Миливоја Радослав,

Манојловић Милете Тиосав, Маринковић Драгомира Адам, Маринковић-Субић Душана Љубица, Маринковић Петра Невена, Марјановић Раденка Видоје, Марковић Данила Нада, Матић-Шкеклић Мирка Мирјана, Мехинагић Џемаила Хусеин, Меховић Шерифа Дервиш, Меховић Кадра Муниб, Мијатовић Мила Миодраг, Миковић Милоша Сава, Милединовић Јанка Радиша, Миленковић Живорада Љубиша, Миленковић-Ђировић Милована Ружица, Милићевић Драгољуба Станиша, Милинковић Раде Богдан, Милосављевић Будимира Драгиша, Милосављевић Зарија Драгољуб, Милосављевић Светозара Никола, Милосављевић Радисава Светислав, Миловановић Милана Никола, Милутиновић Властимира Живомир, Миљковић Светислава Миливоје, Мирчић Драгољуба Момчило, Мирчић Драгољуба Предраг, Мисита Тодора Сава, Мишовић Станимира Милица, Младеновић Милана Младен, Младеновић Уроша Рајко, Молнар Ивана Александар, Морковић Бењанина Винко;

Николић Драгутина Жарко, Нишевић Душана Симо, Новаковић Петра Душан, Обрадовић Марка Томислав, Османовић Тахира Ахмет, Пајковић Благоја Радоња, Павловић Бранка Драгољуб, Пејковић Радована Михајло, Пенезић Драга Павле, Петрић Јовице Мирко, Петровић Радосава Драгомир, Петровић Томе Драгомир, Петровић Миливоја Душан, Петровић Владимира Душан, Петровић Раденка Живодраг, Полић Срете Драгољуб, Попадић Милојице Љубомир, Поповић Живојина Андреја, Поповић Слободана Славомир, Прашовић Шемсе Авдо, Радивојевић Светозара Тихомир, Радојевић Светислава Живомир, Радосављевић Светислава Љубиша, Радовић Војина Драгиша, Радовић Светомира Радослав, Радовић Алексија Станимир, Рапћеновић Ратка Вукола, Ранчић Милорада Станимир, Ранковић Радивоја Александар, Рашидагић Ибрахима Зулфо, Ратицац Милорада Живорад, Ратковић-Корандић Косте Јелена, Ратковић Живојина Касија, Ратковић Милије Милорад, Реџепагић Махмута Етхем, Ристић Алексе Миодраг, Ристовић Божидача Љубомир;

Савић Миодрага Драган, Симић Милића Милан, Симоновић Ђорђа Милош, Слатина Османа Бајро, Слатина Рагиба Касим, Спарич Радисава Стеван, Спасојевић Драгомира Властимир, Спиrowsки Перо Евдокија, Сретеновић Милоја Борисав, Сретеновић Војислава Каменко, Станојевић Милашина Драгиша, Станојевић Дика Стјепан, Сташевић Полке Драгољуб, Степановић Тихомира Живорад, Стевановић Димитрија Милан, Стевановић Радомира Радивоје, Стројил Хаџе Хамшо, Стронл Азиза Расим, Шаховић Владимира Марица, Шалићур Мике Драго, Шеховић Османа Кемал, Шундек Милисава Неделько, Шушић Бранислава Ђорђе;

Тодоровић Илије Миладин, Тодоровић Тадије Миролуб, Томовић Животе Добросав, Тошић Момчила Велимир, Трифуновић Стојана Петар, Турковић Стевана Милорад, Узуновић Рамиза Наил, Узуновић Рамиза Нусрет, Васиљевић Радомира Драган, Васиљевић Ђорђа Миливоје, Верем Акифа Зијад, Веселиновић Драгише Миладин, Видојевић Десимира Живота, Витановић Петра Драгослав, Вучковић Милоша Зоран, Вукићевић Милутина Миливоје, Вукмировић Мана Ранко, Вукоје Бошка Анђелко, Вукомановић Михајла Владислав, Вуковић-Лошут Антона Марија, Вуковић Живадица Милутин, Вуксановић Велимира Бранко, Зечевић-Крфањевић Мике Јелена, Зековић Шабана Осман, Златанић Јусуфа Бахро, Златић Станимира Бранислав, Живковић Александра Радмила;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Драгићевиќ Стјепана Божида, Лалошевиќ Симе Никола, Новаковиќ Обрена Страјко, Томовиќ Животе Драгутиќ, Тоскиќ Купа Изет;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Милосављевиќ Борисава Слободан;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдаревиќ Душана Драган, Александровиќ Драгомира Љубиша, Андоновиќ Јована Милан, Андриќ Драгана Будимир, Андриќ Милована Радослав, Анђелиќ Марка Павле, Анђелковиќ Борислава Предраг, Бабиќ Драгољуба Душан, Ђелиќ Стевана Бане, Благојевиќ Живана Владета, Благојевиќ Светозара Владимир, Божовиќ Јездимира Жајко, Цветиновиќ Ристе Панга, Цвијовиќ Вукадина Бошико, Чолаковиќ Милије Чедомир, Ђеловиќ Сабрије Рецо, Ѓендиќ Саве Душан, Ѓуприќ Илије Драган, Давидовиќ Симе Илија, Дебљовиќ Животе Милосав, Димитријевиќ Милоја Петар, Драгојловиќ Миленка Владета, Дрчелиќ Драгише Живорад;

Ѓановиќ Зеџира Зехир, Ѓалинац Ѓуре Стеван, Ѓокиќ Драгољуба Петар, Ѓорђевиќ Живојина Боровоје, Ѓорђевиќ Милутина Јован, Ѓачиќ Драгомира Радослав, Ѓлишовиќ Аранђела Мирослав, Ѓвозденовиќ Славка Рајко, Ѓасечиќ Јусе Кадрија, Илиќ Светомира Александар, Илиќиќ Алексе Братољуб, Јаковљевиќ Драгољуба Милисав, Јаниќијевиќ Милована Драгиша, Јанковиќ Милије Миљана, Јанковиќ Владислава Немања, Јанковиќ Милована Светислав, Јањиќ Јована Никола, Јегдиќ Марка Млађен, Јовановиќ Станише Љубиша, Јовановиќ Ѓорѓа Момчило, Јовановиќ Сретена Станка, Јовановиќ Каице Живорад;

Калтак Хајра Мујо, Киш-Платиша Николе Анка, Кликовац Ивана Даринка, Комарица Леке Миладин, Ковачевиќ Назифа Амир, Ковачевиќ Радисава Радоња, Ковачевиќ Ѓорѓа Вујадин, Ковиниќ Раденка Миољуб, Крстиќ Светомира Миомир, Крстојевиќ Митра Миливоје, Крупа Ѓамила Руждија, Кулишиќ Мартина Аранђел, Куртовиќ Кадрије Ѓамил, Кувелиќ Бошка Петар, Лазаревиќ Светолика Љубомир, Лазиќ Крсте Зарија, Липовиќ Драгослава Владислав, Лучиќ Драгомира Станимир, Мандал Лата Емил, Маринковиќ Димитрија Богољуб, Маринковиќ Милана Душанка, Марјановиќ Димитрија Драган, Марковиќ Живадина Боровоје, Марковиќ Рајице Милорад, Марковиќ Богољуба Радослав, Матиќ Будимира Родољуб, Матковиќ Миодрага Родољуб, Миковиќ Милоша Богдан, Милановиќ Светомира Живомир, Милићевиќ Ѓлише Доброло, Милићевиќ Обрена Младен, Милојковиќ Томе Миодраг, Милошевиќ Аранђела Сава, Миловановиќ Милисав Мирослав, Мишиќ Радомира Бранислав, Митровиќ Митра Милан, Мојићевиќ Милорада Градимир;

Накарада Светозара Милош, Недељковиќ Борисава Синиша, Ненадиќ Радомира Здравко, Николиќ

Драгољуба Радован, Николиќ Радомира Ратомир, Николиќ Богосава Славко, Новаковиќ Петронија Андријана, Новаковиќ Новака Томислав, Обрадовиќ Животе Бранислав, Обрадовиќ Божида Милиќ, Обрадовиќ Станка Миломир, Обрадовиќ Ѓорѓија Момир, Обућина Милоша Миодраг, Омеровиќ Омера Хасан, Панчиќ Александра Најдан, Павловиќ Милутина Миодраг, Пејчиќ Светислава Ненад, Петронијевиќ-Тошиќ Милована Милева, Петронијевиќ Милорада Живота, Петровиќ Драгомира Драгиша, Петровиќ Мирка Драгутиќ, Петровиќ Васе Душан, Петровиќ Живадина Милинка, Пјевац Милорада Војислав, Полиќ Јована Видосав, Поповиќ Слободана Момир, Потокар Аугустина Бранимир, Протулипац Михаила Чедомир Пуриќ Миленка Милован, Пузовиќ Јована Божида, Радетиќ Саве Милош, Радиновиќ Властимира Бранислав, Радисављевиќ Радисава Милован, Радојевиќ-Баца Јована Петра, Радовановиќ Драгољуба Петар, Рафиловиќ Милана Драгиќ, Рајковиќ Добросава Радован, Ровчаниќ Аља Авдо;

Савиќ Божида Радомир, Савковиќ Адама Томислав, Спасојевиќ Радислава Бранко, Станиќ Симеуна Крста, Стојковиќ Видоја Драгослава, Стојковиќ Животе Светислав, Стојковиќ Велимира Витомир, Стефановиќ Николе Душан, Стефановиќ-Лађарски Радована Иванка, Стефановиќ Милосава Миодраг, Стефановиќ Милана Живота, Стиковиќ Милош Добрица, Стојановиќ Јована Радисав, Стојановиќ Михаила Радомир, Стошиќ Сретена Цветан, Шешел Ѓрифка Гојко, Шкрбовиќ Миодрага Љубица, Тасиќ Стојана Стаменко, Тијаниќ Драгутина Живојин, Тимотијевиќ-Стојковиќ Добривоја Злата, Тодоровиќ Радомира Ѓорђе, Васиљевиќ Радосава Радојица, Васиљевиќ Душана Златко, Влајковиќ Божида Синиша, Вуковиќ Пеја Бошко, Здравковиќ Војислава Радојко, Здравковиќ Михаил Радомир, Живановиќ Драгољуба Боровоје, Живановиќ Данила Слободанка.

Бр. 161

16 октомври 1973 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат.

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бралиќ Анте Маринко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Балог Јосипа Франо, Чолиќ Васе Борислав, Хундриќ Фране Иван, Калогјера Фране Даница, Крпета Ивана Славко, Наглиќ Ловре Јосип, Ожеговиќ Крешимира др Франо, Павловиќ Винка Петар, Перковиќ Драгомира Бошко, Russo Grispini-Jana Mijo, Рушкач Јураја Бранко, Шалиќ Стјепана Франо, Трбљаниќ Драгана инж. Вјера;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајић Анте Стипе, Белинић Андрије Јосип, Белов-Млакар Звонимира Мирјана, Биланџија Николе Иван, Додош Адама Никола, Докман Николе Стојан, Дуспер Анте Иван, Хеисингер Фране др Нада, Коџан Фране Алојз, Љубенковић Милоша Петар, Матак Мате Шиме, Медак Фране Стјепан, Радовић Стјепана Стјепан, Рихтер Николе Бранко, Шимић Фране Звонко, Шкворц Флоријана Милан, Штерк Ивана Иван, Топаловић Антуна Иван;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аугуштин Јакоба Драго, Бохунишки-Бојко Антуна инж. Јадранка, Болант Марцела Паула, Борбаш Ђуре Ђуро, Божин Драгољуба Александар, Будић Мартина Јосип, Буха Антуна Мартин, Црногај Јосипа Јосип, Чордашић Фране Фране, Дековић Шиме Мирослав, Ђоти Мије Владо, Ђор Драгутина Никола, Гази, Николе Илија, Грабар Јосипа Иван, Грдић Ивана Иван, Херцигоња Јанка Рудолф, Ходак Ивана Никола, Хорват Стјепана Стјепан, Хорватић-Бачани Јакоба Ружа, Хундрић-Загарчанин Шпире Људмила;

Јамуљак Андрије Иван, Кардум Филипа Анте, Кладник Јакоба Јакоб, Кнежевић Душана Младинко, Колка Славка Александар, Колман-Грашић Јосипа Каролина, Кркан Фране Иван, Мандић-Кучинић Дане Ана, Мандић Петра Винко, Нонковић Милана Крсто, Папић Фране Иван, Першић Јосипа Иван, Сабљар-Мијакић Мије Ева, Сарадак Тахира Укшин, Скочиловић Милана Милица, Шарабача Петра Славко, Шебаљ Ивана Ђуро, Шевердија Петра Лука, Шикић Ивана Никола, Штефелић Мартина Јосип, Такач Славка Владимир, Томашић Фране Владимир, Триповић Крсто, Вранковић-Кодрић Николе Иванка, Зеџ-Рупник Јосипа Милена, Зукић Мухарема Минка;

— за особени заслуги во ширење на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белџић Вјекослава Младен, Билић Јакова Винко, Чавић Јанка Љубан, Дракулић Николе Илија, Дундовић Дује Јосип, Гарић Стевана Никола, Кос Антуна Јосип, Милојевић Милана Ђуро, Миловановић Матије Михајло, Новалић Симе Јово, Орлић Спасоја Илија, Поповић Стевана Милан, Рабљеновић Николе Милош;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бужанчић-Бохте Јакоба Даница;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Авдић Идриса Халид, Бојанац Стјепана Златко, Микулић Јосипа Милан, Загорац Николе Никола;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Белас-Ристић Борислава Слободанка, Херман Стјепана Јосип, Јурић Павла Никола, Корес Драгутина Марица, Кундија Јосипа Штефица, Лагун-џић-Фазлић Саде Зинета, Мапарац Адама Никола, Марасовић Фране Манда, Мауер-Орешковић Андрије Ружа, Мендеш Мате Маријан, Осречки Драгутина Мирко, Постружин-Михајловић Антуна Марица, Вендл Антуна Михајло, Вукелја Јове Симо.

Бр. 168

29 октомври 1973 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
182. Одлука за распишување избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — — — — —	317
183. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за условите под кои работните организации можат да издаваат обврзници што се уплатуваат во девизи — — — — —	317
184. Одлука за минималните откупни цени за тутунот од родот на 1974 година — — — — —	317
185. Одлука за измена на Одлуката за ослободување од полагање на депозит при увозот на опрема од странство на кредит за приоритетните гранки и дејности од областа на стопанството — — — — —	319
186. Одлука за дополнение на Одлуката за условите што банките мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи — — — — —	319
187. Решение за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина — — — — —	319
188. Решение за одредување на пониски царински стапки за одредени производи што врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација со странски фирми во 1974 и 1975 година се увезуваат за потребите на производителите на патнички автомобили — — — — —	320
189. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — —	321
190. Правилник за минималните услови во поглед на хигиенската исправност на предметите од општа употреба што можат да се пуштаат во промет — — — — —	321
191. Наредба за дополнение на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година — — — — —	352
192. Спогодба за промена на затечените цени за синтетичко полиакрилонитрилно влакно — МАЛОН — — — — —	353
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за танин — — — — —	353
Одликувања — — — — —	353

Издавач: Новинска уставова Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17